



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 20 февруари 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 360 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

167.

Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор на и општовик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 Пречистен текст Комисијата за избор и општовик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 17 февруари 1987 година, откако утврди дека на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичката Република Македонија му престанал мандатот на 20 јануари 1987 година донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишува дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Македонија.
2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите собранија на општините во Социјалистичка Република Македонија од 20 март од 11 април 1987 година.
3. Денот на одржувањето на седницата на собранието на општината на која ќе се изврши дополнителниот избор на еден делегат во Сојузниот собор го определува претседателот на собранието на општината.
4. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од 20 февруари 1987 година.
5. За спроведувањето на Одлуката ќе се грижи оваа комисија, Републичката изборна комисија и општинските изборни комисии од територијата на Социјалистичка Република Македонија.
6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 251
18 февруари 1987 година
Белград

Комисија за избор и општовик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар Претседател,
Мирко Михајловиќ, с. р. Марко Глигоровиќ, с. р.

168.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесе

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ СНИЖУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА, ОДНОСНО ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛОБОДНО“ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА

1. На увозот на опрема што не се произведува во земјата не се плаќа царина ако таа опрема се користи за:

- 1) реализација на заедничките програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз;

- 2) производство на бакар;
- 3) пречистување на води за потребите на населението.

2. Увозот на опрема од точка 1 на оваа одлука, ќе се врши за:

- 1) реализација на заеднички програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз, ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија утврдил дека тие програми ги исполнуваат условите пропишани со закон. Ако не се оствари извоз по утврдената заедничка програма, односно ако извозот по таа програма се оствари делумно, на опремата што е увезена без плаќање царина, ќе се плати царина сразмерно на неизвршената обврска утврдена со програмата, според прописите што важеле на денот на преминувањето на стоките преку царинската линија. При увозот на опрема царината само се пресметува, а за дел на неизвршените извозни обврски ќе се изврши наплата на царината по разгледувањето на извештајот за извршувањето на извозната програма за претходната година. За неизвршениот дел на обврската за извоз ќе се наплати и каматата во согласност со важечките прописи.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ќе донесе упатство за начинот на пресметка и наплата на царината и на другите увозни давачки;

- 2) производство на бакар – ако увозот се врши заради реализација на инвестициите по основ на здружување на трудот и средствата заради зголемување на производството за остварување на заеднички извоз;

- 3) пречистување на води за потребите на населението – ако опремата се користи во организации на здружен труд за пречистување на води за потребите на населението.

3. На увозот на опрема што не се произведува во земјата се плаќа царина по стапка снижена за 50% од стапката пропишана во Царинската тарифа, со тоа што така снижената царинска стапка да не може да биде помала од 5%, ако таа опрема служи за:

- 1) изградба и модернизација на капацитети од заеднички интерес во железничкиот и ПТТ сообраќај;

- 2) изградба и модернизација на капацитети во поморскиот и речниот сообраќај;

- 3) развој на средствата за јавно информирање.

4. Увозот на опрема од точка 3, одредба под 2 од оваа одлука ќе се врши по снижена стапка, под услов, таа опрема да се вградува во бродови од домашна флота наменета за меѓународен сообраќај.

Опрема за развој на средствата за јавно информирање што не се произведува во земјата, можат да увезуваат по снижена царинска стапка организации на здружен труд за потребите на издавањето на дневни весници чишто основачи се општествено-политички организации, организации на здружен труд што издаваат службени гласила на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на републиките и на автономните покраини, Југословенската радио-телевизија, телевизиските центри на републиките и автономните покраини и Новинската агенција „Танјуг“.

Увозот на опрема според одредбите од оваа одлука, организацијата на здружен труд ќе го врши врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија – Здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија дека предметната опрема не се произведува во земјата.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 27

17 февруари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Замљарич, с. р.

169.

Врз основа на член 2 став 4 од Законот за царинските зони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА И НА ГЛАВНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ НА КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОСНОВААТ ЦАРИНСКИ ЗОНИ

1. Царински зони можат да се основаат на следните магистрални патишта, и тоа:

- 1) патот Е-70 југословенско-италијанска граница - Љубљана - Загреб - Белград - Вршац - Темишвар;
- 2) патот Е-80 Дубровник - Петровац - Титоград - Приштина - Ниш - Димитровград;
- 3) патот Е-65 југословенско-унгарска граница - Вараждин - Загреб - Карловац - Риека - Задар - Сплит - Метковиќ - Дубровник - Петровац - Титоград - Биело Поле - Скопје - Кичево - Охрид - Битола;
- 4) патот Е-75 југословенско-унгарска граница - Белград - Ниш - Куманово - Скопје - Гевгелија;
- 5) патот Е-57 југословенско-австриска граница - Марибор - Љубљана;
- 6) патот Е-59 југословенско-австриска граница - Марибор - Загреб - Карловац - Бихаќ - Доњи Лапац - Книн - Сплит;
- 7) патот Е-71 југословенско-унгарска граница - Загреб;
- 8) патот Е-73 југословенско-унгарска граница - Осиек - Гаково - Шамац - Зеница - Мостар - Метковиќ;
- 9) патот Е-63 југословенско-австриска граница - Подкорен - Накло - Љубљана;
- 10) патот Е-660 Суботица - Сомбор - Осиек;
- 11) патот Е-661 југословенско-унгарска граница - Вировитица - Окучани - Бања Лука - Јајце - Доњи Вакуф - Зеница;
- 12) патот Е-752 југословенско-романска граница - Неготин - Заечар - Ниш - Приштина - Призрен - југословенско-албанска граница - Петровац;
- 13) патот Е-751 - Риека - Пула - Копер;
- 14) патот Е-760 - Белград - Чачак - Нова Варош - Биело Поле;
- 15) патот - Белград - Обреновац - Шабац - Тузла - Сараево;
- 16) патот Е-761 Бихаќ - Јајце - Доњи Вакуф - Зеница - Сараево - Титово Ужице - Чачак - Кралево - Крушевац - Псјате - Параќин - Заечар;
- 17) патот Е-762 Сараево - Титоград - југословенско-албанска граница;
- 18) патот Е-850 Охрид - албанска граница;
- 19) патот Е-870 југословенско-бугарска граница - Куманово.

2. Царински зони можат да се основаат на следните главни железнички пруги, и тоа:

- 1) Јесенице - Љубљана - Пивка - Риека;
- 2) Шентил - Марибор - Зидани Мост;
- 3) Коториба - Прагерско - Зидани Мост - Љубљана - Дивача - Копер;
- 4) Ботово - Копривница - Загреб - Карловац - Риека;
- 5) Загреб - Суња - Книн - Перковиќ - Сплит - Шибеник;
- 6) Суботица - Винковци - Стрижовојна - Врполе - Сараево - Карделово;
- 7) Белград - Бар;
- 8) Суботица - Белград - $\frac{\text{Ниш}}{\text{Краљево}}$ - Скопје - Гевгелија;
- 9) Белград - Вршац;

10) Сежана - Љубљана - Зидани Мост - Загреб - Белград - Ниш - Димитровград.

3. Царинската зона што се основа на магистралниот пат или на главната железничка пруга од точ. 2 и 3 на оваа одлука ја опфаќа територијата до 10 km сметано лево односно десно од крајот на патот, односно пругата, под услов локацијата на царинската зона да има соодветна патна, односно железничка врска со магистралниот пат, односно со главната железничка пруга.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 28

29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

170.

Врз основа на член 724 став 1 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78 и 39/85), Сојузниот извршен совет, донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИСЧЕЗНУВАЊЕ ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ КАЈ УГОСТИТЕЛСКА ОСТАВА

1. Угостителските организации на здружен труд и други угостители како оставопримачи одговараат за исчезнување или оштетување на предмети што гостите им ги донеле во вредност до 160.000 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 377

14 август 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

171.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78 и 58/85), на предлог од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ

1. Во Решението за утврдување на Списокот на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 14/81, 39/82 и 28/85), во Списокот на опојни дроги, кој е составен дел од тоа решение, по редниот број 183 се додаваат 19 нови редни броеви, кои гласат:

„Реден број	НАЗИВ	Хемиски состав
1	2	3
184	2,5-ДИМЕТОКСИ-АМФЕТАМИН (ДМА)	dl-2,5-диметокси-алфа-метилфенилетиламин
185	2,5-ДИМЕТОКСИ-4-БРОМАМФЕТАМИН (ДОБ)	dl-2,5-диметокси-4-бром-алфа-метилфенилетиламин
186	2,5-ДИМЕТОКСИ-4-ЕТИЛАМФЕТАМИН (ДОЕТ)	dl-2,5-диметокси-4-етил-алфа-метилфенилетиламин

1	2	3
187	ФЕНЕТИЛИН	dl-3,7-дихидро-1,3-диментил-7-(2/(1-метил-2-феңилетил) амино/етил)-1Н-пури-2,6, дион
188	ФЕНКАМФАМИН	dl-N-етил-3-фенилбицикло (2,2,1)-хептан-2-амин
189	ФЕНПРОПОРЕКС	dl-3-(алфа-метилгенетил) амино/пропионитрил
190	КАТИН	d-трео-2-амино-1-хидрокси-1-фенилпропан
191	КАТИНОН	(-)-алфа-аминопропиофенон
192	ЛЕВАМФЕТАМИН	1-алфа-метилфенетиламин
193	ЛЕВОМЕТАМФЕТАМИН	1-N, алфа-диметилфенетиламин
194	МЕФЕНОРЕКС	dl-N-(3-хлорпропил)-алфа-метилфенетиламин
195	3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИ-АМФЕТАМИН (МДА)	dl-3,4-метилендиокси-алфа-метилфенетиламин
196	3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИ-МЕТАМФЕТАМИН (МДМА)	dl-3,4-метилендиокси-N, алфа-диметилфенилетиламин
197	5-МЕТОКСИ-3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИ-АМФЕТАМИН (ММДА)	dl-5-метокси-3,4-метилендиокси-алфа-метилфенилетиламин
198	N-ЕТИЛАМФЕТАМИН	dl-N-етил-алфа-метилфенилетиламин
199	ПАРАМЕТОКСИАМФЕТАМИН (ПМА)	4-метокси-алфа-метилфенилетиламин
200	ПИРОВАЛЕРОН	dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирилодинил)-1-пентанон
201	ПРОПИЛХЕКСЕДРИН	dl-1-циклохесил-2-метиламинопропан
202	3,4,5-ТРИМЕТОКСИ-АМФЕТАМИН (ТМА)	dl-3,4,5-триметокси-алфа-метилфенилетиламин

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 18
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

172.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ПЛОЧИ ОД ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерните плочи изработени од леано железо, со правоаголна и квадратна форма, долги до 8000 mm (во натамошниот текст: мерните плочи).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.D-15/2.

Член 2

Мерната плоча (цртеж бр. 1) е механичко мерило на рамноста што со својата мерна површина остварува рамнина, односно рамна површина во границите на назначената точност.

Член 3

Мерната плоча служи:

1) како реперна, по правило хоризонтална, рамнина при различни мерења на должини, агли и отстапувања од формата и положбата, со помош на соодветен мерен и помошен прибор;

2) како еталон за проверка на рамноста на мерни површини на плоскати рамнила и мерни острици на ножести рамнила;

3) за контрола на рамноста при завршна изработка, односно дотерување на рамни површини на мерилата и на работни парчиња.

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) мерна површина е страна на мерната плоча што остварува рамнина;

2) бочни површини на мерната плоча се рамни површини, вертикални на мерната површина, што ја ограничуваат мерната плоча со бочните страни, со тоа што тие да можат да ја имаат пропишаната рамност, како и вертикалност на мерната површина и на соседните бочни површини;

3) подножна површина на мерната плоча е страна на мерната плоча преку која мерната плоча се потпира на подлогата, односно лежи на своите потпорки или на подлогата;

4) длабочина на бранот (D) што се формира на мерната површина, при нејзината обработка во рамнината попречна на правецот на движењето на алатот, е височинско растојание меѓу највисоката и најниската точка на истиот бран во посматраниот интервал;

5) носечки точки се елементарни површини кои ги сочинуваат најистакнатите делови на мерната површина, односно нејзиниот носечки слој;

6) грешка на рамноста на мерната површина, на дел од мерната површина и водечката површина на водечкиот жлеб е вертикалното растојание меѓу која и да е точка на соодветната мерна површина и еталонската површина односно еталонскиот правец на таа површина;

7) најголема дозволена грешка на рамноста на мерната површина (R), на дел од мерната површина (Rd) и на водечката површина на водечкиот жлеб (Rv) е вертикалното растојание меѓу двете рамни и меѓусебно паралелни површини, меѓу кои мораат да се наоѓаат сите точки на посматраната мерна површина.

Член 5

Најголемите дозволени вредности на длабочината на бранот (D) на мерната површина, за одделни класи на точност, се дадени во следната табела:

Класа на точност	Длабочина на бранот D, во / μ m
00,0,1	10
2,3	35

Член 6

Најмалиот број на носечките точки на секој квадрат со големина 50 mm \times 50 mm, на кое и да е место од мерната површина, зависно од класата на точност, е даден во следната табела:

Класа на точност	Најмал број на носечки точки
00	25
0	20
1	12
2	8
3	- 1)

1) Важи само барањето од член 5 на овој правилник

Член 7

Вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста на мерната површина (R) зависно од класата на точност, се дадени во следната табела:

Класа на точност	Најголема дозволена грешка на рамноста R, во μm
00	$2 + 0,002 \cdot L$
0	$4 + 0,004 \cdot L$
1	$10 + 0,010 \cdot L$
2	$20 + 0,020 \cdot L$
3	$40 + 0,040 \cdot L$

L ја означува вредноста на должината на мерната плоча изразена во милиметри.

Вредностите на најголемата дозволена грешка од став 1 на овој член, не се однесуваат на страничниот појас на мерната површина, со закосени страни, широки 0,02·В милиметри, каде што В означува ширина на мерната плоча изразена во милиметри, со тоа што ширината на овој појас да не ја премине вредноста од 20 mm.

Член 8

За одделни карактеристични вредности на должината на мерната плоча (L) вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста на нејзината мерна површина (R), зависно од класата на точност, се дадени во следната табела:

Номинална должина L во mm	Најголема дозволена грешка на рамноста R во μm за класа на точност				
	00	0	1	2	3
400	3	6	14	28	56
630	4	7	17	33	66
800	4	8	18	36	72
1000	4	8	20	40	80
1250	5	9	23	45	90
1600	6	11	26	52	104
1800	6	12	28	56	112
2000	6	12	30	60	120
3150	9	17	42	83	166
5000	12	24	60	120	240
8000	18	36	90	180	360

Член 9

Вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста на дел од мерната површина (Rd), зависно од класата на точност се дадени во следната табела:

Големина на дел од мерната површина	Најголема дозволена грешка на рамноста на дел од мерната површина Rd, во μm за класа на точност				
	00	0	1	2	3
250 mm × 250 mm	3	5	13	25	50

Член 10

Најголемата дозволена грешка на паралелноста на мерната површина со долната површина на основната плоча (Ro), зависно од дебелината на основната плоча (с), (цртеж бр. 1) мора да биде во границите дадени во следната табела:

Дебелина с, во mm	20	25	30	40	50
Грешка на паралелноста Ro во mm	3	6	7	10	12

Член 11

Вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста (Rr) и на вертикалноста (Ru) на водечката површина на жлебот (цртеж бр. 2) за одделни класи на точност на изработка на водечкиот жлеб, се дадени во следната табела:

Класа на точност на изработка на водечкиот жлеб	Грешка на рамноста Rr во μm	Грешка на вертикалноста на Ru во μm
I	$2 + L/100$	4
II	$4 + L/60$	6
III	$8 + L/40$	12

L, во mm ја означува вредноста на должината на мерната плоча односно на водечкиот жлеб

Член 12

Вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста на водечката површина на водечкиот жлеб (Rr) за одделни вредности на должината на мерната плоча, односно водечкиот жлеб (L) и за одделни класи на точност на изработка на водечкиот жлеб се дадени во следната табела:

Должина на мерната плоча односно на водечкиот жлеб L во mm	Грешка на рамноста на Rr, во μm за класа на точност за изработка на жлебот		
630	9	15	24
1000	12	21	33
1600	18	31	48
2000	22	38	58
3500	27	46	71
4000	42	71	108

Член 13

Барањата во поглед на рамноста на мерната површина важат под услов мерната плоча да е поставена врз три потпирни точки, што ги определил и посебно обележил производителот.

Заради ограничување на наклонот под оптоварување и од причина на сигурност од лизнување и превртување на мерната плоча, можат да бидат предвидени и додатни потпирачи, што исто така ги определил и посебно ги обележил производителот.

Член 14

Мерните плочи не смеат да бидат изложени на едно-страно загревање односно ладење. Температурните разлики во разни делови на мерната плоча не смеат да ја преминуваат вредноста од 20°C.

Член 15

Референтната температура за која се пропишани границите на грешките изнесува 20°C.

Член 16

Ребрестата конструкција и геометриските мерки на мерните плочи, мораат да обезбедуваат потребна крутост односно отпорност на свиткување и завиткување под дејството на оптоварување.

Мерните плочи подолги од 400 mm мораат да имаат ребрување.

Член 17

Мерните плочи подолги од 3000 mm можат да бидат составени и од повеќе делови.

Член 18

За прицврстување и водење на мерните инструменти и прибор, мерната плоча на мерната површина, може да има Т-жлебови (цртеж бр. 2).

Водекката страна на водечкиот Т-жлеб, од горната или челната страна, мора да биде видно обележена.

На мерната површина на мерната плоча можат да се наоѓаат и навојни отвори (најмногу до М8) како и отвори за дотерување.

Член 19

Бочните површини на мерната плоча можат да имаат додатни проширувања.

Бочните површината на мерната плоча можат да имаат навојни отвори за прицврстување на мерните средства или на заштитните летви.

Член 20

За површини на мерната плоча со пропишана рамност е дозволена заоченост на краиштата, во границите $0,02 \cdot B$, со тоа што таа вредност да не преминува 20 mm.

Рабовите и роглевите на површините од став 1 на овој член мораат да бидат соборени за вредноста $0,1 \cdot c$ милиметри, каде што c , во милиметри, е вредноста на дебелината на основната мерна плоча (цртеж бр. 1).

Член 21

Мерната плоча мора да биде изработена од леано железо со ламелиран графит, со соодветни својства и одбран вид.

Површините на мерната плоча со пропишана рамност мораат да бидат обработени со рендисување односно со длабење или глодање и потоа обработени со помош на грѣбач.

Член 22

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

На една од бочните страни на мерната плоча мораат да бидат испишани:

- 1) фирмата, односно називот или знакот на производителот;
- 2) должината и ширината на мерната плоча;
- 3) класата на точност на мерната плоча;
- 4) службената ознака на типот на мерната плоча, ако за неа е извршено испитување на типот.

На мерната плоча можат исто така да бидат испишани ознаките на земјата на производителот и на стандардот на земјата на производителот, годината на производството и сл. како и каталожките, сериските и другите броеви, а кои сепак мерната плоча можат да бидат делови

упатство за употреба и одржување, контролен лист на производителот и сл.

Член 23

Натписите и ознаките на мерната плоча мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 24

Цртежите бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 25


Мерните плочи што се наоѓаат во употреба, а кои во поглед на натписот и ознаката не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1989 година.

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.


Бр. 02-269
15 февруари 1987 година
Белград

вд Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, дипл. инж. с. р.



Цртеж бр. 1 – Општ изглед на мерната плоча од леано железо

- 1 – Мерна површина
- 2 – Бочни површини
- 3 – Ребрување



Цртеж бр. 2 – Изглед на водечкиот (I) и на стегачкиот (II) Т-жлеб

- 1 – Водекката страна на површината на водечкиот Т-жлеб
- 2 – Ознака на водекката површина на водечкиот Т-жлеб

173.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ПЛОЧИ ОД ПРИРОДЕН ТВРД КАМЕН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерните плочи изработени од природен тврד камен, во правоаголна и квадратна форма, долги до 2500 mm (во натамошниот текст: мерни плочи).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. D-15/1.

Член 2

Мерна плоча (цртеж бр. 1) е механичко мерило на рамност кое со својата мерна површина остварува рамнина односно рамна површина во границите на назначената класа на точност.

Член 3

Мерната плоча служи:

1) како реперна, по правило хоризонтална рамнина при различни мерења на должини, агли и отстапувања од форми и положби, со помош на соодветен мерен и помошен прибор;

2) како еталон за проверка на рамноста на мерни површини на плоскати рамнила и мерни острици на ножести рамнила;

3) за контрола на рамноста при изработка на рамни површини на мерила и работни парчиња.

Член 4

Подолу наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) мерна површина е страната на мерната плоча која остварува хоризонтална рамнина;

2) бочни површини на мерната плоча се рамни површини, вертикални на мерната површина, кои ја ограничуваат мерната плоча од бочните страни;

3) подножна површина е површината на мерната плоча преку која мерната плоча се потпира на подлога односно преку која лежи на подлогата;

4) грешка на рамноста на мерната површина, на дел од мерната површина и на водечката површина на водечкиот жлеб е вертикалното растојание меѓу која и да е точка на соодветната мерна површина од еталонската површина односно еталонскиот правец на таа површина;

5) најголема дозволена грешка на рамноста на мерната површина (R), на дел од мерната површина (Rd) и на водечката површина на водечкиот жлеб (Rv) е вертикалното растојание меѓу две рамни и меѓусебно паралелни површини меѓу кои мораат да се наоѓаат сите точки на соодветната мерна површина.

Член 5

Вредностите на најголема дозволена грешка на рамноста на мерна површина (R), зависно од класата на точноста, се дадени во следната табела:

Класа на точност	Најголема дозволена грешка на рамноста R, во μm
00	$2 + 0,002 \cdot L$
0	$4 + 0,004 \cdot L$
1	$10 + 0,010 \cdot L$
2	$20 + 0,020 \cdot L$

Вредноста на должината на мерната плоча L е изразена во милиметри.

Вредностите на најголемата дозволена грешка од став 1 на овој член не се однесуваат на рабниот појас на мерната површина, со закосени страни, широк $0,02 \cdot B$ милиметри, каде што B означува вредност на ширината на мерната плоча изразена во милиметри, со тоа што ширината на овој појас да не надмине вредност од 20 mm.

Член 6

За одделни карактеристични вредности на должината на мерната плоча (L), вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста на мерната површина (R) во зависност од класата на точност се дадени во следната табела:

Должина на мерната плоча L, во mm	Најголема дозволена грешка на рамноста R, во μm за класа на точност			
	00	0	1	2
160	3	5	12	24
250	3	5	13	25
400	3	6	14	28
630	4	7	17	33
1000	4	8	20	40
1600	6	11	26	52
2000	6	12	30	60
2500	7	14	35	70

Член 7

Вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста на дел од мерната површина (Rd), во зависност од класата на точност се дадени во следната табела:

Големина на делот од мерната површина	Најголема дозволена грешка на рамноста на дел од мерната површина Rd, во μm за класа на точност			
	00	0	1	2
250 mm × 250 mm	3	5	13	25

Член 8

Вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста (Rr) и вертикалноста (Ru) на водечката површина на жлебот (цртеж бр. 2) за одделни класи на точност на изработката на водечкиот жлеб, се дадени во следната табела:

Класа на точност на изработката на водечкиот жлеб	Најголема дозволена грешка на рамноста Rr, во μm	Најголема дозволена грешка на вертикалноста Ru во μm
I	$2 + L/100$	4
II	$4 + L/60$	6
III	$8 + L/40$	12

L, во mm, ја означува вредноста на должината на мерната плоча односно на водечкиот жлеб

Член 9

Вредностите на најголемата дозволена грешка на рамноста на водечката површина на водечкиот жлеб (Rv), за одделни вредности на должината на мерната плоча односно на водечкиот жлеб (L) и за одделни класи на точност на изработката на водечкиот жлеб се дадени во следната табела:

Должина на мерната плоча односно на водечкиот жлеб L, во mm	Најголема дозволена грешка на рамноста R во μm за класа на точноста на изработката на жлебот		
	I	II	III
630	9	15	24
1000	12	21	33
1600	18	31	48
2000	22	38	58
2500	27	46	71

Член 10

Барањата во поглед на рамноста на мерната површина важат под услов мерната плоча да е поставена на три потпирни точки, што ги определил и посебно ги обележил производителот.

Заради ограничување на свиткувањето односно влданувањето под оптоварување и од причини на сигурност на слизување и превртување на мерната плоча, можат да бидат предвидени и додатни потпорници.

За мерни плочи долги до 400 mm не мораат да се предвидат посебни потпирни точки туку мерната плоча може да лежи на подлогата со сета своја подножна површина.

Член 11

Мерните плочи не смеат да бидат изложени на еднострано загревање односно ладење. Температурните разлики во плочата не смеат да преминуваат вредност од 2°C .

Член 12

Мерната плоча по чистењето со мокри средства за чистење мора да се суши најмалку два часа.

Член 13

Референтната температура, за која се пропишани границите на грешките, изнесува 20°C .

Член 14

За прицврстување и водење на мерните инструменти и прибор, мерната плоча на мерна површина, може да има вградени влошки со стезни односно водечки T-жлебови (цртеж бр. 2).

Водечката страна на водечкиот T-жлеб, од горната или од челната страна, мора да биде видно обележена.

Член 15

На мерната површина на мерната плоча можат да се наоѓаат и влошки со навојни отвори (до најмногу M8), како и влошки за дотерување.

Влошките од став 1 на овој член, како и влошките со T-жлебови, мораат да имаат вредност од најмалку 1 mm (цртеж бр. 2).

Член 16

Бочните површини на мерната плоча можат да имаат влошки со навојни отвори, за прицврстување на мерните средства или на заштитни летви.

Член 17

За површините на мерната плоча со пропишана рамност, е дозволена закосеност на краевите во граници од $0,02 \cdot B$, со тоа што таа вредност да не преминува 20 mm.

Работите на површините од став 1 на овој член мораат да бидат заоблени, и тоа:

1) кај мерни плочи долги до 250 mm – со полупречник од најмалку 2 mm;
2) кај мерни плочи долги преку 250 mm – со полупречник од најмалку 4 mm.

Сите други рабови и роглеви на мерните плочи мораат да бидат соборени односно заоблени, со вредност од најмалку 2,5 mm.

Член 18

Мерната плоча мора да биде изработена од природен тврд камен без структурни грешки, по можност ситнозрнест и хомоген, од соодветен вид.

Површините на мерната плоча со пропишана рамност и брусените површини мораат да бидат лепувани, со тоа што не смее да се дозволи „налепување“ на мерните средства на тие површини.

Член 19

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

На една од бочните страни на мерната плоча мораат да бидат напишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) должината и ширината на мерната плоча;
- 3) класата на точноста на мерната плоча;
- 4) службената ознака на типот на мерната плоча, ако е за неа е извршено испитување на типот.

На подножната страна на мерната плоча мора да биде означена положбата на потпорните точки, ако се тие пропишани.

Член 20

На мерната плоча исто така можат да бидат напишани ознаките на земјата на производителот и стандардот на земјата на производителот, годината на производство и сл., како и каталожките, сериските и други броеви, а со самата мерна плоча може да биде дадено упатство за употреба и одржување, контролен лист на производителот и сл.

Член 21

Натписите и ознаките на мерната плоча мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 22

Цртежите бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 23


Мерните плочи што се наоѓаат во употреба, а кои во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1989 година.

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.


Бр. 02-270
15 февруари 1987 година
Белград

вд Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, дипл. инж. с р.



Цртеж бр. 1 – Општ изглед на мерната плоча од природен тврд камен

- 1 – Мерна површина
2 – Бочна површина
3 – Подножна површина



Цртеж број 2 - Изглед на водечкиот (I) и стезниот (II) T-жлеб

- 1 - Водечка страна (површина) на водечкиот T-жлеб
2 - Ознака на водечката површина на водечкиот T-жлеб

174.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцејни метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЧАСОВНИЦИ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на часовници за паркирање на возила, кои во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат или поправуваат часовници за паркирање на возила.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.H-2/1.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на часовници за паркирање на возила, мораат да имаат трети или петти степен на стручна подготовка, односно да бидат квалификувани или високо квалификувани работници од часовничарска или електро-струка и мораат да ги познаваат постпката и методите на преглед.

Член 3

За преглед на часовници за паркирање на возила потребна е опрема со метролошки својства со која испитувањето ќе се врши по една од наведените методи, и тоа:

- 1) метода на споредување со основниот часовник;
- 2) метода на определување на диференцијалниот од на часовникот за паркирање на возила;
- 3) метода на автоматско регистрирање на моментот на вклучување и моментот на исклучување на работата на часовникот за паркирање на возила.

Член 4

Опремата што се користи за преглед на часовници за паркирање на возила се состои од секундарни еталони, работни еталони и помошна опрема.

Член 5

Секундарните еталони за преглед на часовници за паркирање на возила можат да бидат:

- 1) основен кварцен часовник и часовен компаратор;
- 2) автоматски уред за испитување на часовници за паркирање на возила.

Основниот кварцен часовник мора да има такви конструкциони својства што ќе овозможуваат отчитување на секунди, кои можат да се изразуваат аналогно или дигитално.

Секундарните еталони за преглед на часовници за паркирање на возила не смеат да имаат грешка поголема од 1s/24h - што одговара на стабилноста на нивната временска база 1.10^{-5} .

Член 6

Работните еталони за преглед на часовници за паркирање на возила можат да бидат:

- механички;
- електромеханички;
- електронски секундомери.

Член 7

Ако основниот кварцен часовник не е доволно видлив, мора да се воведат и синхрони часовници.

Синхроните часовници мораат да имаат такво конструкционо својство кое ќе овозможува отчитување на секунди, а нивното покажување мора да биде во согласност со покажувањето на основниот кварцен часовник.

Член 8

Часовниот компаратор мора да има такво конструкционо својство што ќе овозможи лесно определување на моментната вредност на дневниот од на часовникот за паркирање на возила во опсегот од ± 300 s/24h.

Член 9

Автоматските уреди за преглед на часовници за паркирање на возила мораат да имаат такво конструкционо својство кое ќе овозможува отчитување на времето со точност од 1S и регистрирање на моментот на вклучување и моментот на исклучување од работа на часовникот за паркирање на возила со точност од $\pm 0,5$ S.

Член 10

Помошната опрема што се користи за преглед на часовници за паркирање на возила се состои од:

- 1) потпирка или плоча за поставување на часовници за паркирање на возила кои се снабдени со сигнални ламбички;
- 2) синхрони часовници.

Член 11

Работните простории за проверка на часовници за паркирање на возила мораат:

- 1) да бидат чисти и суви;
- 2) да бидат заштитени од бучава, потреси, вибрации, пробив на прав и водена пареа, како и од јако дејство на магнетно поле;
- 3) да имаат постојана температура;
- 4) да бидат изградени во согласност со техничките нормативи и доволно пространи за сместување на опремата;
- 5) да ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита.

Член 12

Работната просторија мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.09.100, пропишан во Решението на југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/62).

Температурата во работните простории во кои се прегледуваат часовниците за паркирање на возила мора да се мери и да се регистрира со термометри чија поделба на скалата изнесува најмалку 1°C , а релативната влажност на воздухот - со хигрометри чија поделба изнесува најмалку 5%.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-254
15 февруари 1987 година
Белград

вд Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р **Милан Межек**,
дипл. инж., с.р.

175.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ПРИТИСОКОТ ВО ПНЕВМАТИЦИ

Член 1

Во Правилникот за метролошките услови за манометри за мерење на притисокот во пневматици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/86) во член 4 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Мерните опсези на манометрите од став 1 на овој член можат да бидат и поголеми од 1 МПа или 10 бара, ако манометрите се користат за специјални намени.“

Член 2

Во член 6 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, кога мерните опсези на манометрите се поголеми од 1 МПа или 10 бара, границите на дозволените грешки се: при првиот преглед $\pm 0,016$ МПа, а при периодичен преглед $\pm 0,02$ МПа“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-253
15 февруари 1987 година
Белград

вд Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р **Милан Межек**,
дипл. инж. с. р.

176.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАДИЈАЦИОНИ ПИРОМЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат радијационите пирометри – мерила на температурата во температурен опсег од 300 К до 2800 К.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. К – 3/2.

Член 2

Радијациони пирометри, во смисла на овој правилник, се пирометри на сјај чијшто принцип на работа е заснован врз користење на зависноста на вкупниот енергетски сјај на изворот на зрачењето, добиен со интеграција по најголемиот дел на спектарот на топлотното зрачење, од неговата температура.

Оваа зависност, со доволна прецизност се опишува со Стефан-Болцмановиот закон за апсолутно црно тело.

Член 3

Температурата што ја покажуваат радијационите пирометри мора да биде изразена или во келвини (ознака: К) или во степени Целзиусови (ознака: °С).

Дозволена е употребата на радијациони пирометри без директно покажување на температурата под услов за нив да е дадена зависноста на излезниот сигнал од измерената температура. Оваа зависност може да биде дадена во табели или графики.

Член 4

Точноста на радијациониот пирометар се карактеризира со вредноста на неговата основна грешка. За радијационен пирометар основната грешка се дефинира како разлика меѓу средната вредност на температурата што ја покажува радијациониот пирометар при мерење на температурата на апсолутно црно тело при нормални услови, и фактичката температура на тоа тело.

Основната грешка на радијационен пирометар мора да биде во границите дадени во табелата:

Температурен опсег (°С)	Најголема дозволена основна грешка (°С)
од 20 до 500	± 8
од 500 до 700	± 10
од 700 до 1100	± 15
од 1100 до 2000	± 20
од 2000 до 2200	± 25
од 2200 до 2500	± 30

Член 5

Нормалните услови во кои е дефинирана основната грешка за радијационен пирометар се:

- растојанието меѓу изворот на зрачење на типот на црното тело и радијациониот пирометар изнесува 1 m, а дијаметарот на изворот на зрачењето е еднаков на $\pi \times 1$ m, каде што е π – номиналниот индекс на визуирање;
- температурата на околниот воздух е еднаква на температурата $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$, а релативната влажност на воздухот не е поголема од 80%.

Член 6

Основната грешка на радијациониот пирометар може да биде дадена и за други услови, освен за условите од член 5 на овој правилник, но тоа мора да биде назначено во техничката документација кон радијациониот пирометар.

За сите услови што се разликуваат од условите од член 5 став 1 и член 6 од овој правилник, за радијациониот пирометар мора да се даде дополнителна грешка врзана за отстапувањата на условите за примена на радијациониот пирометар од неговите нормални услови.

Член 7

Растојанието до метата (објектот на мерењето) мора да биде дадено за радијациониот пирометар.

Растојание до целта (објектот на мерењето) е растојанието меѓу изворот на зрачење на целта, т. е. целта (објектот на мерењето) и сочивото на објектот (огледалото) на радијациониот пирометар.

Растојанието до целта (објектот на мерењето) може да се определува и од некоја друга точка на радијациониот пирометар ако овој податок е наведен во документацијата за радијациониот пирометар.

Член 8

Мерно поле е дел од рамнината вертикална на оптичката оска чија слика го покрива детекторот на радијациониот пирометар или дијафрагма која го ограничува видното поле (доколку постои дијафрагма).

Дијаметарот на мерното поле ја определува најмалата димензија на целта (објектот на мерењето) чија температура може да се мери со радијационен пирометар. Дијаметарот на мерното поле зависи од вредноста на растојанието до целта (објектот на мерењето).

Член 9

Индекс на визирање на радијациониот пирометар е односот на дијаметарот на мерното поле спрема растојанието до целта (објектот на мерењето).

Номинален индекс на визирање на радијациониот пирометар е индексот на визирање утврден за растојание до целта (објектот на мерењето) еднаков на 1 m. Номиналната вредност на индексот на визирање на радијациониот пирометар треба да биде помала или еднаква на 1:16.

За радијациониот пирометар може да биде даден номиналниот индекс на визирање утврден за друга вредност на растојанието до целта (објектот на мерењето) во кој случај тоа растојание мора да се назначи во документацијата за радијациониот пирометар или на куќиштето на радијациониот пирометар.

Член 10

За радијациониот пирометар мора да биде дадено времето на одзивот. Време на одзив е времето што е потребно радијациониот пирометар по скоковитата промена на температурата на изворот на зрачење со вредноста Δt , да го промени своето покажување за вредноста $\mu \Delta t$ каде што е μ - вредноста дадена во документацијата за радијациониот пирометар.

Член 11

Номиналната работна температура мора да биде назначена за радијациониот пирометар.

Номинална работна температура на радијациониот пирометар е температурата на која грешката на пирометарот наполно е дефинирана со големината на основната грешка. При сите други температури вкупната грешка на радијациониот пирометар е еднаква на збирот на основната грешка и на дополнителната грешка што е врзана за промената на температурата на околниот амбиент.

Член 12

За температурите што се разликуваат од номиналната работна температура, се дозволени следните вредности на дополнителната грешка на радијациониот пирометар:

Температура на куќиштето на радијациониот пирометар (°C)	Граници на дозволените вредности на дополнителната грешка (°C)
+ 10	± 3
+ 100	± 3
+ 20	± 0
+ 40	± 4
+ 60	± 8
+ 80	± 13
+ 100	± 18

Член 13

На радијациониот пирометар мораат да се наоѓаат следните натписи и ознаки:

- 1) фирма, односно назив или знак на производителот;
- 2) фабрички број;
- 3) мерен опсег;
- 4) година на производството;
- 5) службена ознака на типот на радијациониот пирометар, ако е извршено испитување на типот на радијациониот пирометар.

Ако радијациониот пирометар е без показна направа, составниот дел на документацијата кон радијациониот пи-

рометар која ги содржи потребните метролошки карактеристики мора да биде и приказ на зависноста на излезниот сигнал од температурата.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-271
15 февруари 1986 година
Белград

вд Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, дипл.
инж. с.р.

177.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за радиокомуникации, кој го има следниот назив и ознака:

Радиокомуникации. Кабелски дистрибуциони и заеднички антенски системи. Термини, дефиниции и графички симболи

JUS N.N6.170

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на радиокомуникациите од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

1. Радиокомуникации. Кабелски дистрибуциони системи. Термини и дефиниции

JUS N.N6.170

донесен со Правилникот за југословенските стандарди од областа на радиокомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/30
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

178.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ И СПОЈНИ ДЕЛОВИ ОД ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за цевки и спојни делови од леано железо за канализација кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Технички услови — — — — —	JUS C.J1.421
2. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Наглавки. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.429
3. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Цевки. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.430
4. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Цевки со тркалест отвор за чистење. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.431
5. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Лакови. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.440
6. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Прводни елементи. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.460
7. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Чатали. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.470
8. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Затворачи против мирис. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.480
9. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Приспособувачки спојни елементи. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.483
10. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, со наглавка. Затворачи на наглавка. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.484
11. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, без наглавка. Технички услови — — — — —	JUS C.J1.485
12. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, без наглавка. Цевки. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.486
13. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, без наглавка. Цевки со тркалест отвор за чистење. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.487
14. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, без наглавка. Цевки со правоаголен отвор за чистење. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.488
15. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, без наглавка. Лакови. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.489
16. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, без наглавка. Чатали. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.490
17. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, без наглавка. Прводни елементи. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.491
18. Цевки и спојни делови од леано железо за канализација, без наглавка. Поклопци на цевки и спојни делови, потпирани на вертикална цевка, приклучоци. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.492
19. Спојни цевки на водови и канали за отпадна вода. Општи технички услови — — — — —	JUS C.J1.494

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на цевките и спојните делови од леано железо за канализација што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Технички прописи за изработка и испорака — — — — —	JUS C.J1.421
2. Цевки. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.430
3. Цевки со отвор на чистење. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.431
4. Лакови. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.440
5. Етажни лакови. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.441
6. Редукции. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.460
7. Чатали од 45°. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.470
8. Чатали двојни од 45°. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.471
9. Чатали од 70°. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.472
10. Чатали двојни од 70°. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.473
11. Чатали од 87°. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.474
12. Чатали двојни од 87°. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.475
13. Воден затворач со номинален пречник од 50. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.480
14. Воден затворач со номинален пречник од 70. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.481
15. Воден затворач со номинален пречник од 100. Форма и мерки — — — — —	JUS C.J1.482

донесени со Решението за југословенските стандарди за железни канализациони цевки („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 46/59).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/31
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

179.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Огноотпорен материјал. Специјални ниски клинесты тули — — — — —	JUS B.D6.536
2. Огноотпорен материјал. Еднострано клинесты тули — — — — —	JUS B.D6.537

донесени со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 30/59).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/32
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

180.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОПЛОВАЛАНИ И ЛАДНООБЛИКУВАНИ ЧЕЛИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за топовалани и ладнообликувани челици, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Топловалани челици. Челични рамнокраки аголници со заоблени рабови. Форма и мерки | JUS C.B3.101 |
| 2. Топловалани челици. Бетонски челици. Технички услови | JUS C.K6.020 |
| 3. Ладнообликувани челици. Бетонски челици – Тор-челици. Технички услови | JUS C.K6.021 |
| 4. Ладнообликувани челици. Бетонски челици – Тор-челици. Форма и мерки | JUS C.K6.121 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS C.K6.021 и JUS C.K6.121, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на топоваланите и ладнообликуваните челици што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бетонски челик тркалест, топовалан | JUS C.K6.020 |
| 2. Тор-челик - Технички прописи за изработка и испорака | JUS C.K6.021 |
| 3. Челични рамнокраки аголници со заоблени рабови, топовалани. Форма и мерки | JUS C.B3.101 |
- донесен со Решението за југословенските стандарди за челици („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 37/57)
- донесен со Решението за југословенските стандарди за топовалан челик („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 32/62).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/27
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

181.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БИЧЕНА ГРАҒА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за бичена граѓа кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бичена граѓа од јавор | JUS D.C1.023 |
| 2. Бичена граѓа од јасен | JUS D.C1.024 |
| 3. Бичена граѓа од брест | JUS D.C1.025 |
| 4. Бичена граѓа од габер | JUS D.C1.026 |
| 5. Бичена граѓа од орев | JUS D.C1.027 |
| 6. Бичена граѓа од овошки на костен, јаболко, бреќика, оскоруша, црешна, вишна, круша и праска | JUS D.C1.028 |
| 7. Бичена граѓа од евла | JUS D.C1.029 |
| 8. Бичена граѓа од бреза | JUS D.C1.030 |
| 9. Бичена граѓа од липа | JUS D.C1.031 |
| 10. Бичена граѓа од врба | JUS D.C1.033 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бичената граѓа од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Јаворова режана граѓа | JUS D.C1.023 |
| 2. Јасенова режана граѓа | JUS D.C1.024 |
| 3. Брестова режана граѓа | JUS D.C1.025 |
| 4. Габерова режана граѓа | JUS D.C1.026 |
| 5. Ореова режана граѓа | JUS D.C1.027 |
| 6. Режана граѓа на овошките: костен, јареќика, бреќика, оскоруша, црешна, вишна, круша и праска | JUS D.C1.028 |
| 7. Евлова режана граѓа | JUS D.C1.029 |
| 8. Брезова режана граѓа | JUS D.C1.030 |
| 9. Липова режана граѓа | JUS D.C1.031 |
| 10. Врбова режана граѓа | JUS D.C1.033 |

донесени со Решението за југословенските стандарди за режана граѓа на иглолисници и широколисници („Службен лист на ФНРЈ” 34/55).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/28
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

182.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛОТНА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за тоplotна техника во градежништвото кој го има следниот назив и ознака:

Топлотна техника во градежништвото. Технички услови за проектирање и градење на згради — — — — — JUS U.J5.600

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на тоplotната техника во градежништвото од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

1. Топлотна техника во градежништвото. Технички услови за проектирање и градење на згради — — — — — JUS U.J5.600
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за тоplotна техника во градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/80).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/29
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

183.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАФИЧКИ СИМБОЛИ ЗА ПРИМЕНА ВО ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ШЕМИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за графички симболи за примена во електричните шеми кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Графички симболи за примена во електричните шеми. Производство и претворање на електричната енергија — — JUS N.A3.006
2. Графички симболи за примена во електричните шеми. Мерни инструменти, сијалици и уреди за сигнализација — — — JUS N.A3.008

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Електротехнички графички симболи. Електрични машини — — — — — JUS N.A3.100
2. Електротехнички графички симболи. Трансформатори — — — — — JUS N.A3.110
3. Електротехнички графички симболи. Галвански елементи и акумулатори — донесени со Решението за југословенските стандарди за електротехнички графички симболи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62) — — — — — JUS N.A3.150
4. Електротехнички графички симболи. Мерни инструменти — — — — — JUS N.A3.320
5. Електротехнички графички симболи. Електрични часовници — — — — — JUS N.A3.322
6. Точ. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 од југословенскиот стандард: Електротехнички графички симболи. Мерни трансформатори, шантови и делила на напонот — — — JUS N.A3.330
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на електротехничките графички симболи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/21
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

184.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА
ОПРЕМА НА ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електрична опрема на индустриски машини кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Електрична опрема на индустриски машини. Општи технички барања и испитувања ————— | JUS N.S3.001 |
| 2. Електрична опрема на индустриски машини. Спрега меѓу нумеричкото управување и индустриските машини — — | JUS N.S3.010 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен прилозите А и Б на југословенскиот стандард JUS N.S3.001 и точка 10 на југословенскиот стандард JUS N.S3.010, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на електричната опрема на индустриски машини што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/22
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

185.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ И
ПРИБОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алат и прибор кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Проширувачи со дршка. Технички услови ————— | JUS K.D3.280 |
| 2. Проширувачи со натакнувачи. Технички услови ————— | JUS K.D3.290 |
| 3. Впуштачи со водичка и дршка. Технички услови ————— | JUS K.D3.305 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на алатот и приборот што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/23
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

186.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕНЕРГЕТСКИ
БРИКЕТИ ОД ЛИГНОЦЕЛУЛОЗЕН МАТЕРИЈАЛ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за енергетски брикети од лигноцелулозен материјал кој го има следниот назив и ознака:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Енергетски брикети од лигноцелулозен материјал. Технички услови — — — | JUS D.B9.021 |
|--|--------------|

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на енергетските брикети од лигноцелулозен материјал што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/24
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

187.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРВЕНИ
ОТПАДОЦИ ВО ШУМАРСТВОТО И ВО ПРЕРАБОТКАТА
НА ДРВО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за дрвени отпадоци во шумарството и во преработката на дрво кој го има следниот назив и ознака:

1. Дрвени отпадоци во шумарството и во преработката на дрво. Класификација —————

JUS D.A0.018

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на дрвените отпадоци во шумарството и во преработката на дрво од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/25
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

188.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенските стандарди за плочи иверици кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Испитување на плочи иверици. Определување на содржината на формалдехид со екстракциона постапка (перфораторска метода) ————— JUS D.C8.118

2. Испитување на плочи иверици. Определување на ослободувањето на формалдехид со помош на гасна анализа — — JUS D.C8.119

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на плочите иверици што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/26
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

189.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НУМЕРИЧКО УПРАВУВАЊЕ СО ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за нумеричко управување со индустриски машини кој го има следниот назив и ознака:

1. Нумеричко управување со индустриски машини. Графички симболи — — JUS I.N0.010

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/16
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

190.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за енергетски трансформатори кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Енергетски трансформатори. Суви енергетски трансформатори — — — — JUS N.H1.018

2. Енергетски трансформатори. Означување на стегалки и изводи — — — — JUS N.H1.019

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен прилозите А и Б на југословенскиот стандард JUS N.H1.018, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на енергетските трансформатори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/17
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

191.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за електрични апарати за домаќинството кој го има следниот назив и ознака:

1. Електрични апарати за домаќинството. Барања за безбедност. Општи технички услови и испитувања. Дополненија и измени

JUS N.M1.001/1

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на електричните апарати за домаќинството што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/18
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

192.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНСТАЛАЦИОНИ ИЗОЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ СО ИЗОЛАЦИЈА ОД СИЛИКОНСКА ГУМА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за инсталациони изолирани спроводници со изолација од силиконска гума кој го има следниот назив и ознака:

1. Инсталациони изолирани спроводници со изолација од силиконска гума за номинален напон до 500 V, тип Si, SiT, Si-A, SiT-A, Si/F и SiT/F

JUS N.C3.410

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на инсталационите изолирани спроводници со изолација од силиконска гума што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/19
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

193.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖИЦА ЗА НАМОТКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за жица за намотки кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Жици за намотки. Тркалезна бакарна жица влечена на точна мера. Технички услови за изработка и испорака —

JUS N.C7.101

2. Жица за намотки. Тркалезна бакарна лак-жица. Означување и геометриски карактеристики

JUS N.C7.110

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на жица за намотки која ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Жица за намотки. Тркалезна бакарна лак-жица. Ознаки и геометриски карактеристики

JUS N.C7.110

донесен со Решението на југословенските стандарди за тркалезна бакарна лак-жица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/76);

2. Тркалезна бакарна жица за електротехника, влечена на точна мера. Технички услови за испорака

JUS N.C7.101

донесен со Правилникот за југословенските стандарди од областа на електротехниката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/79).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/20
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

194.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТАЛОГРАФСКИ ИСПИТУВАЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за металографски испитувања кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Металографски испитувања. Микроскопска метода за определување на распоредот на карбидот во алатните челици и во челиците за лагери со користење на референтни микрофотографии — — — — — **JUS C.A3.005**
2. Металографски испитувања. Микроскопска метода за определување на содржината на неметални вклучоци во челикот со користење на референтни слики — — — — — **JUS C.A.3.013**
3. Металографски испитувања. Макроскопски методи за определување на содржината на неметални вклучоци во пластично преработен челик — — — — — **JUS C.A3.014**
4. Металографски испитувања. Макроскопско испитување на челикот со нагризување со јаки минерални киселини — — — — — **JUS C.A3.015**
5. Металографски испитувања. Определување на микроструктурата на графитот во леано железо — — — — — **JUS C.A3.020**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди **JUS C.A3.014** и **JUS C.A3.015**, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на металографските испитувања од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/11
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

195.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДНИЧКИ ТРАНСПОРТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за руднички транспорт, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Руднички транспорт. Вагонет со бочно превртување. Форма и мерки — — — — — **JUS P.R2.111**
2. Руднички транспорт. Вагонет за превоз на јаловина. Форма и мерки — — — — — **JUS P.R2.112**
3. Руднички транспорт. Вагонет за превоз на повредени. Форма и мерки — — — — — **JUS P.R2.113**
4. Руднички транспорт. Вагонет за превоз на бетонски блокови. Форма и мерки — — — — — **JUS P.R2.114**
5. Руднички транспорт. Плато-вагонет за превоз на материјал. Форма и мерки — — — — — **JUS P.R2.117**
6. Руднички транспорт. Вагонет за премостување. Форма и мерки — — — — — **JUS P.R2.118**
7. Руднички транспорт. Подножје за превоз на вагонети. Форма и мерки — — — — — **JUS P.R2.119**
8. Руднички транспорт. Вагонет за кочење. Форма и мерки — — — — — **JUS P.R2.121**
9. Руднички транспорт. Свиткувач за шина. Форма и мерки — — — — — **JUS P.S9.130**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на рудничкиот транспорт од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/12
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

196.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за електромедицински уреди и опрема кој го има следниот назив и ознака:

1. Електромедицински уреди и опрема. Графички симболи на уредите за примената на уредите ————— JUS N.S5.003

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на електромедицинските уреди и опрема што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/13
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

197.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за сигнал-генератори кој го има следниот назив и ознака:

1. Сигнал-генератори. Технички услови и методи на испитување ————— JUS L.G7.103

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точ. 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.4, како и колоната 4 во табелата 1 во точка 6, чие применување не е задолжително, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен, а ќе се применува на сигнал-генераторите што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/15
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

198.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НИСКОНАПОНСКИ РАСКЛОПНИ АПАРАТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за нисконапонски расклопни апарати за управување кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Нисконапонски расклопни апарати за управување. Контактори. Општи технички услови и испитувања. Дополненија и измени ————— JUS N.K5.010/1

2. Нисконапонски расклопни апарати за управување. Контактори. Заштита на контакторите со уред за заштита од краток спој ————— JUS N.K5.014

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на нисконапонските расклопни апарати за управување што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/8
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

199.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ДЕТОНАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електрични детонатори кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Електрични детонатори. Карактеристики и технички услови ————— JUS H.D3.100

2. Моментни електрични детонатори ————— JUS H.D3.101

3. Метански електрични детонатори ————— JUS H.D3.102

4. Електрични детонатори со забавено дејствување ————— JUS H.D3.110

5. Електрични детонатори. Методи на испитување. Испитување на осетливоста на детонаторот на паѓање ————— JUS H.D8.115

6. Електрични детонатори. Методи на испитување. Испитување на метанските детонатори во пробен тунел ————— JUS H.D8.116

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на електричните детонатори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Електрични детонатори. Технички услови за изработка и испорака	JUS H.D3.100
2. Моментни електрични детонатори	JUS H.D3.101
3. Моментни сеизмички електрични детонатори	JUS H.D3.103
4. Милисекундни електрични детонатори	JUS H.D3.110
5. Четвртсекундни електрични детонатори	JUS H.D3.120
6. Полусекундни електрични детонатори	JUS H.D3.121

донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични детонатори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/9
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

200.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕЛИЕСТ БЕТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за келиест бетон кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Келиест бетон. Производство, примена и испитување на префабрикувани елементи од гас-бетон и пено-бетон. Основни одредби	JUS U.N1.300
2. Келиест бетон. Армирани покривни и меѓукатни плочи од автоклавиран гас-бетон и пено-бетон	JUS U.N1.302
3. Келиест бетон. Армирани сидни плочи од гас-бетон и пено-бетон	JUS U.N1.304
4. Келиест бетон. Изолациони сидни плочи од гас-бетон и пено-бетон	JUS U.N1.306
5. Келиест бетон. Сидни блокови од гас-бетон и пено-бетон	JUS U.N1.308
6. Келиест бетон. Определување на статичкиот модул на еластичноста со притисок	JUS U.N1.311
7. Келиест бетон. Определување на ползењето (течењето)	JUS U.N1.312

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на келиест бетон од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1. Келиест бетон. Производство, примена и испитување на префабрикувани елементи од гас-бетон и пено-бетон. Основни одредби	JUS U.N1.300
2. Келиест бетон. Армирани и покривни меѓукатни плочи од гас-бетон и пено-бетон	JUS U.N1.302
3. Келиест бетон. Армирани сидни плочи од гас-бетон и пено-бетон	JUS U.N1.304
4. Келиест бетон. Изолациони плочи од гас-бетон и пено-бетон	JUS U.N1.306
5. Келиест бетон. Сидни блокови од гас-бетон и пено-бетон	JUS U.N1.308

донесени со Правилникот за југословенските стандарди за келиест бетон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/81).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/10
16 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

201.

Врз основа на член 53 став 4 од Законот за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/85) сојузниот секретар за финансии, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ГИ СОДРЖИ ПРЕСМЕТКАТА НА ИЗВРШЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи во странство составува пресметка на извршените работи на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Организацијата на здружен труд составува пресметка на извршените инвестициони работи во странство по секој склучен договор на образецот ПИР - Пресметка на извршените инвестициони работи во периодот од _____ 19____ година до _____ 19____ година (во натамошниот текст: образец ПИР), што е составен дел на овој правилник.

Ако покрај организацијата на здружен труд - носител на работата во изведувањето на инвестиционите работи учествуваат и други организации на здружен труд како кооперанти и подизведувачи на работите согласно со член 54 од Законот за изведување на инвестициони работи во странство, секој учесник составува пресметка на извршените работи за својот дел од работата.

Врз основа на поединечните пресметки носителот на работата составува збирна пресметка на извршените инвестициони работи, кон која ги приложува поединечните пресметки на сите учесници.

Член 3

Паричните вредности во динари што се внесуваат во колоните 4 и 6 во образецот ПИР се утврдуваат по средниот курс на странската валута на ден 31 декември од тековната година, односно на денот на составувањето на конечната пресметка.

Паричните вредности во странска валута се истражуваат во валута во која е договорено плаќањето на извршените работи.

Ако со договорот со странско лице е предвидено плаќање на извршените работи во две или повеќе странски валути, паричните вредности се истражуваат во странската валута што е најмногу застапена, пресметани по средните курсеви на тие валути.

Член 4

Во образецот ПИР податоците се внесуваат од книговодството и од другите евиденции во кои се обезбедуваат податоци за пресметка на извршените работи по секој склучен договор, и тоа:

1) под редниот број 1 се внесува вредноста на договорените работи, зголемена за износот на пречекорувањата што ги прифатило странското лице;

2) под редниот број 2 се внесува вредноста на договорените додатни работи што се вршат во согласност со член 47 од Законот за изведување на инвестициони работи во странство;

3) под редниот број 4 се внесува вредноста на извршените работи што ги прифатило странското лице;

4) под редниот број 6 се внесуваат податоците за просечниот број на вработени работници, кој се утврдува со состојба на крајот од месецот во тековната година;

5) под ред. бр. 7 до 21 се внесуваат податоците од соодветните конта во книговодството што се однесуваат на инвестициониот објект за кој се составува пресметката;

6) под ред. бр. 22 до 48 се внесуваат податоците за сите наплати и плаќања што се вршат во странски валути на сметките во земјата и во странство;

7) под редниот број 49 се внесува состојбата на девизната сметка според извештајот на странската односно домашната банка;

8) под ред. бр. 50 до 54 се внесуваат податоците за структурата на добивката што е искажана под редниот број 20;

9) под ред. бр. 55 до 58 се внесуваат податоците за покриетието на загубата од страна на организациите на здружен труд, односно износот на ненамиреното побарување по основ на покриетието на загубата;

10) под ред. бр. 59 до 62 податоци се внесуваат само при составување на конечната пресметка на извршените работи.

Член 5

При составувањето на збирната пресметка на извршените работи, во заглавјето, во просторот за внесување на податоците за статусот на учесникот се внесуваат зборовите: „збирна пресметка“, а износите под ред. бр. 27 и 47 се консолидираат меѓусебно (се пребиваат).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-347/1
5 јануари 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

Образец ПИР

Назив и седиште на организацијата на здружен труд _____
(Статус на учесникот) _____

Назив на странскиот инвеститор _____
Држава _____
Број и датум на решението за регистрација _____
Број и датум на пријавата за склучен договор. _____
Договорена валута за плаќање _____
Број на учесници _____

ПРЕСМЕТКА

НА ИЗВРШЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО ВО ПЕРИОДОТ
ОД _____ 19 _____ ГОДИНА ДО _____ 19 _____ ГОДИНА

Реден број	Опис	Износ од почетокот на работите до крајот на претходната година		Износ во тековната година	
		во договорената валута	во динари	за договорената валута	во динари
1	2	3	4	5	6
А. ДОГОВОРЕНИ РАБОТИ					
1	Вредност на договорените работи по пријавата				
2	Вредност на договорените додатни работи				
3	Вкупна вредност на работите (ред. бр. 1 и 2)				
4	Вредност на извршените работи				
5	Вредност на неизвршените работи (ред. бр. 3 минус ред. бр. 4)				
6	Просечен број на вработените работници				
	- југословенски		× × ×	× × ×	× × ×
	- странски		× × ×	× × ×	× × ×

1	2	3	4	5	6
Б. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА РАБОТЕЊЕТО					
I. Расходи					
7	Залихи на производството и готовите производи на почетокот од периодот				
8	Материјални трошоци				
9	Други трошоци на работењето				
10	Ревалоризација на производството и на готовите производи				
11	Залихи на производството и готовите производи на крајот од периодот				
12	Потрошени средства (ред. бр. 7 до 10 минус ред. бр. 11)				
13	Доход (ред. бр. 15 минус ред. бр. 12)				
14	Вкупно (ред. бр. 12 и 13)				
II. Приходи					
15	Вкупен приход				
16	Потрошени средства ненадоместени од вкупниот приход (ред. бр. 12 минус ред. бр. 15)				
17	Вкупно (ред. бр. 15 и 16)				
III. Распоредување на доходот					
18	Обврски од доходот				
19	Обврски од чистиот доход				
20	Остаток на доходот - добивка (реден број 13 минус ред. бр. 18 и 19)				
21	Загуба (ред. бр. 16, 18, и 19 и ред. бр. 18 или 19 минус ред. бр. 13)				
В. ДЕВИЗЕН БИЛАНС					
I. Девизен прилив					
22	Примени аванси				
23	Наплатени извршени работи				
24	Девизни кредити во странство				
25	Девизни кредити во Југославија				
26	Примени и наплатени привремени заеми				
27	Наплати од носителот на работата				
28	Девизен прилив по други основи				
29	Вкупен прилив (ред. бр. 22 до 28)				
II. Девизен одлив					
30	Набавка на основни средства во странство				
31	Набавка на материјали и опрема и плаќање на услуги и други трошоци во странство				
32	Отплата на кредити во странство				
33	Платени казни и пенали				
34	Девизен одлив по други основи во странство				
35	Вкупно одлив према странство (ред. бр. 30 до 34)				
36	Набавка на основни средства во Југославија				
37	Набавка на материјали и опрема и плаќање на услуги во Југославија				
38	Отплата на кредити во Југославија				
39	Дознака на девизи на име амортизација				
40	Дознака на девизи за трошоците на плаќањето во Југославија				
41	Лични доходи на работниците во девизи				
42	Дознака на девизи по основ на добивка				
43	Девизен одлив по други основи во Југославија				
44	Вкупно одлив спрема Југославија (ред. бр. 36 до 43)				
45	Вкупен одлив (ред. бр. 35 и 44)				
46	Дадени и вратени привремени позајмици				
47	Плаќање на други учесници во работата				
48	Вкупно (ред. бр. 45 до 47)				
49	Состојба на девизната сметка				
	- во конвертибилни девизи во странство				
	- во конвертибилни девизи во Југославија				
	- во нетрансферабилна валута				

1	2	3	4	5	6
Г. СТРУКТУРА НА ДОБИВКАТА, ОДНОСНО ЗАГУБАТА					
I. Структура на добивката					
50	Средства на девизната сметка				
51	Неотпишана вредност на опремата и резервни делови				
52	Побарувања во девизи				
53	Побарувања во динари				
54	Вкупно (ред. бр. 50 до 54)				
II. Покритие на загубата					
55	Дознака на девизи				
56	Со намалување на динарските обврски				
57	Ненамирено побарување по основ на покритие на загубата				
58	Вкупно (ред. бр. 55 до 57)				
Д. НЕОТПИШАНА ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ НАБАВЕНИ ВО СТРАНСТВО					
59	Вредност внесена во Југославија				
60	Вредност продадена во странство				
61	Вредност пренесена на друга единица односно задржана за работите по друг договор				
62	Вкупна неотпишана вредност (ред. бр. 59 до 61)				

Во _____ 19 _____ година

Раководител на книговодството,

Раководител на организацијата
на здружен труд,

202.

Врз основа на член 8 од Законот за амортизацијата на општествените средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86), сојузниот секретар за финансии донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОИ ПРЕДМЕТИ СЕ СМЕААТ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР И ЗА НАЧИНОТ НА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СИТНИОТ ИНВЕНТАР

1. Како ситен инвентар, во смисла на овој правилник, се сметаат предметите на инвентарот чиј век на траење е покус од една година и предметите на инвентарот чиј век на траење е подолг од една година ако нивната поединечна набавна цена, во време на набавката, била помала од 200.000 динари.

За предметите што се прибавени со купување, поединечната набавна цена се определува според износот на купопродажната цена означена во фактурата, односно другата исправа на набавувачот врз основа на која предметот е набавен. За предметите набавени со изработка во сопствена режија, односно со употреба на сопствени производи и стоки, како и за предметите набавени со пренос без надомест или со делумен надомест, како набавна цена, во смисла на оваа одлука, се смета цената која корисникот на општествени средства ја утврдил со процена, а според пазарните цени на истите односно слични предмети во времето кога е извршено прибавување на предметите со изработка во сопствено производство, односно со употреба на сопствени производи и стоки или со пренос без надомест.

2. Без оглед на износот на поединечната набавна цена во време на набавката, како ситен инвентар се сметаат следните предмети на инвентарот чиј век на траење е подолг од една година, и тоа:

- 1) погонски, канцелариски, собен, ресторански, трговски, сообраќаен, здравствен, школски и друг мебел;
- 2) ликовни, вајарски или други уметнички дела и предмети од музејска вредност;

3) уреди и постројки за загревање, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории;

4) предмети изработени од злато, сребро и други благородни метали, вклучувајќи ги и предметите за чија изработка е користен благороден метал заради дотерување на надворешниот изглед или за изработка на одделни делови;

5) радио и телевизиски уреди и радио и телевизиски приемници, телефонски и телеграфски центри и телефонски гарнитурни со припаѓачки уреди и прибор, магнетофони, касетофони, диктафони и музички уреди, музички инструменти и музички апарати;

6) шпорети, котли, казани, пултови, фрижидери и други уреди за разладување и апарати и уреди за подготвување и чување (држење) на храна, напивки и пијачки;

7) постројки, машини и уреди за перење и сушење на рубелина и постелнина, постројки, машини и уреди за миеење и сушење на садови;

8) електрични и електронски машини за пишување и електрични книговодствени (сметководствени) машини, опрема за снимање и умножување на канцелариски или друг пишувач, печатен или црпан материјал;

9) електрични и електронски медицински уреди, инструменти и апарати, електронски школски учила и електронска опрема за работа во лаборатории;

10) специјален и универзијален алат со сопствен погон, мерни и контролни апарати, уреди и инструменти со сопствен погон;

11) килими и теписи.

3. Предметите на инвентарот кои во време на набавката се распоредени во ситен инвентар или во основни средства, односно во средства за заедничка потрошувачка, во смисла на овој правилник, не можат повторно да се распоредуваат.

4. Корисникот на општествени средства е должен во своето книговодство одвоено да ги искаже предметите на ситниот инвентар кои служат за деловни намени, а одвоено предметите на инвентарот кои служат за заедничка потрошувачка на работниците.

5. Вредноста на предметите што сочинуваат ситен инвентар се надоместува на начинот определен со самоуправен општ акт, односно со друг општ акт на корисникот на општествени средства, со тоа што надоместот на вредноста се врши во векот на траењето на тој предмет, а за предметите на ситниот инвентар чиј век на траење е подолг од осум години, рокот на надоместување на вредноста не може да биде подолг од осум години, сметајќи од годината во која е извршена набавката на предметите.

6. Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-999/87
5 февруари 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
финанси,
Светозар Рикановиќ, с. р.

203.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за регулирање на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија на седницата одржана на 29 јануари 1987 година донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ НА СФРЈ ЗАБОЛЕНИ ОД МАЛИГНИ ЗАБУЛУВАЊА ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за дијагностичка обработка на осигурениците заболени од малигни заболувања пред упатувањето на лекување во странство, медицинските индикации за користење на здравствени услуги во странство на осигуреници заболени од малигни заболувања, медицинската документација на осигуреникот во врска со заболувањето поради кое се упатува на лекување во странство, здравствените институции во странство во кои првенствено треба да се упатуваат осигурениците заболени од малигни заболувања и основните елементи на договорот што се склучува со здравствената институција во странство во која се упатуваат заболените осигуреници.

Член 2

Под лекување во странство, во смисла на овој правилник, се подразбира: консултативен преглед, амбулантно-поликлиничко лекување, стационарно лекување и контролен преглед.

Член 3

Осигуреник кој боледува од малигно заболување може да се упати на лекување во странска во здравствена институција ако претходно е извршена комплетна (според расположливите можности) дијагностика во нашата земја.

Член 4

Дијагностичката обработка пред упатувањето на заболениот осигуреник во странство ја вршат кадровски и технички најопремените онколошки центри во нашата земја.

Член 5

Онколошките центри од член 4 на овој правилник, пред упатувањето на осигуреникот на лекување во странство, обезбедуваат комплетна документација: податоци за поранешното амбулантско и болничко лекување (лабораториски анализи, рентгенски наоди, хистолошки наоди, отпусни листи и др.).

Член 6

По исклучок, заболениот осигуреник може да се упати во странска во здравствена институција заради дијаг-

ностичка обработка ако во поставувањето на дијагнозата не е постигната согласност на два онколошки центри во нашата земја.

Пред упатувањето на заболени осигуреник во странство, онколошкиот центар во нашата земја во кој осигуреникот се лекува, задолжително ѝ доставува калапи и плочки на препарати на странската здравствена институција на консултативен преглед, а болниот го упатува само на барање од странската здравствена институција, по добивањето на мислењето од стручњаци на нашиот онколошки центар.

Апаратурата за дијагностика на малигни заболувања или имунодијагностичките и лабораториските методи не можат да бидат причина за упатување на заболени осигуреник во здравствена институција во странство.

Член 7

Кај заболени осигуреник што се упатува на лекување во странство потребно е, пред упатувањето, во здравствените центри во нашата земја да се санираат интеркурентните заболувања што можат да го одложат почетокот на лекувањето во странство.

Член 8

На лекување во странство заболени осигуреник може да се упати во случај:

1) на хемио-терапија:

а) кога во хемиотераписката процедура или во други тераписки постапки е индицирана и трансплантација на косната срж (до обезбедување на истата во нашата земја);

б) која е започната во странска здравствена институција, за да може лекувањето да продолжи до моментот на обезбедување на идентична постапка во нашите високоспецијализирани онколошки или други центри;

2) на педијатриска онкологија:

а) кога во текот на лекувањето е индицирана трансплантација на косната срж (акутна леукемија со аплазија на косната срж на почетокот на лекувањето или зрачењето на целото тело за тераписки цели) ако се поднесени докази за обезбедување на давател;

б) кога малигнитетот е придружуван од вродени имунодефинициентни состојби.

Член 9

На лекување во странство осигуреник не може да се упати во случај:

1) на хируршка терапија на сите видови и локализации на малигни тумори кај возрастни и кај деца;

2) на хемио-терапија:

а) ако во нашата земја е обезбедена примена на соодветна примарна, секундарна или терцијарна хеминотерапија;

б) ако во нашата земја е определена примена на определен хемиотераписки агенс кој во нашите онколошки институции се наоѓа во I, II или III фаза на клиничко испитување;

в) ако во странска здравствена институција за лекување на заболени осигуреник се применува тераписки протокол кој вклучува цитостатици кои се во I, II или III фаза на клиничко испитување, чијашто дефинитивна ефикасност не е потврдена, а кои се наоѓаат во продажба, бидејќи не се комерцијализирани;

3) на радиолошка терапија заради зрачење од надворешни извори (површинска, ортовољтажна, супервољтажна, терапија со X-зраци, со електрони со високи енергии, тераписка апликација на отворени радиоактивни извори и др.);

4) на имунолошка дијагностика и терапија.

Член 10

Контролните прегледи на заболени осигуреници лекувани во странски здравствени институции се вршат во соодветни онколошки центри во нашата земја.

По исклучок заболени осигуреник може да се упати на контролен преглед во странска здравствена институција на начинот и по постапката што се утврдени со самоуправните општи акти на надлежната заедница на здравственото осигурување за упатување на осигуреници на лекување во странство, ако лекувањето се врши според протоколот определен во странската здравствена институција.

Член 11

На лекување во странство осигуреници заболени од малигни заболувања се упатуваат првенствено во следните здравствени институции во странство:

- 1) Institut de cancérologie Gustave Roussi – Франција
- 2) Национален канцеролошки институт – Холандија
- 3) Istituto Nazionale della diagnosi e della cura dei tumori – Милано
- 4) Централен онколошки институт – Будимпешта
- 5) Онколошки центар – Москва
- 6) St. George Hospital Medical School – Лондон
- 7) Hammersmith Hospital – Лондон

Член 12

Со странски здравствени институции во кои се упатуваат претежен број наши осигуреници Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија, ако е тоа можно, ќе склучи договори со кои се уредува начинот на приемот, третманот на заболениците осигуреници, должината на лекувањето и др.

Член 13

Ако пред влегувањето во сила на овој правилник заболениците осигуреници го започнале лекувањето во странство во случаите од член 9 став 1 точка 2 под а, б, и в, можат да продолжат со лекување, ако започнатиот третман се покажал како ефикасен.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131
29 јануари 1987 година
Белград

Совет на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија

Претседател
на Советот,
прим. д-р Зорица Вуисиќ, с. р.

204.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73, 9/76 и 63/86) во врска со одредбата на редниот број 18 од одделот Статистика на цените од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја во периодот од 1986 до 1990 година, која е составен дел на Одлуката за утврдување на програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/85) и редниот број 12 на одделот Статистика на цените на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година, која е составен дел на Одлуката за утврдување на програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЦЕНИТЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ АРАНЖМАНИ

1. Статистичкото истражување Годишен извештај за цените на туристичките аранжмани ќе се спроведе на 15 март, 15 јули и 15 ноември 1987 година.
2. Податоците за истражувањето од точка 1 на ова решение ги даваат избрани туристички организации.
3. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се соберат податоци за цените на туристичките аранжмани за патувањата во земјата и во странство.
4. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата на образците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика.

5. Истражувањето од точка 1 на ова решение го спроведува Сојузниот завод за статистика.

6. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 001-617/1
9 февруари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Груповиќ, с. р.

205.

Врз основа на член 311 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ВО КОИ СЛУЧАИ И ПОД КОИ УСЛОВИ НЕМА ДА СЕ УПЛАТУВА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ОД ЧЛЕН 310 НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Во Упатството во кои случаи и под кои услови нема да се уплатува обезбедувањето од член 310 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/86) во точка 1, во одредбата под 7, по зборовите: „меѓудржавни комисији“ се додава запирка и зборовите: „како и на странски претставништва и дописништва“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-13789/1
16 февруари 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА m² СТАНБЕНА ПОВРШИНА

1. Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал на Словенија во Љубљана поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на Наредбата на Извршниот совет на Собранието на град Љубљана за начинот на формирање на цените за m² станбена површина („Урдни лист СР Словеније“, бр. 39/85), бидејќи смета дека со оспорениот општ акт се повредени одредбите на чл. 126, 209 и 211 од Уставот на СФРЈ.

2. Со оспорената наредба се утврдени мерилата врз основа на кои се валоризира појдовната продажна цена за станбените објекти, чија изградба почнала во 1984 година, заради усогласување на таа цена со растежот на производствените цени на индустриските производи во СР Словенија.

3. Според одредбите на член 117 став 2, а во врска со член 119 став 3 од Уставот на СФРЈ, во општината односно во градската заедница на општините, се насочува и усогласува стопанскиот и општествениот развој и се уредуваат односите во станбено-комуналната област.

Затоа Наредбата е во согласност со наведените уставни одредби, бидејќи со неа се усогласува и насочува стопанскиот и општествениот развој во станбено-комунална-

та област на територијата на определена општествено-политичка заедница.

Бидејќи оспорениот општи акт влезе во сила наредниот ден од денот на објавувањето, според оцената на Уставниот суд на Југославија, во согласност и со одредбата на член 209 од Уставот на СФРЈ според која од особено оправдани причини, што ги цени доносителот на актот, може да се определи општиот акт да влегува во сила во рок пократок од осум дена од денот на објавувањето.

Со оглед на тоа дека валоризацијата на појдовните продажни цени се однесува на започнатите, а незавршени станбени објекти, според оцената на Судот, на Наредбата не ѝ е дадено повратно дејство, поради што таа е во согласност со одредбата на член 211 од Уставот на СФРЈ. Според одредбата на член 375 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија не е надлежен да ја оценува спротивноста на оспорената наредба со самоуправниот општ акт, во конкретниот случај со Општествениот договор за формирање на цените во станбената изградба во СР Словенија.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 17 декември 1986 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, донесе, едногласно,

Одлука

Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека Наредбата за начинот на формирање на цените за m² станбена површина е во несогласност со Уставот на СФРЈ.

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател на Судот Иван Франко и судии: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиоровски, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У. бр. 328/86
17 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1987 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА

Во Распоредот на девизите за 1987 година под реден број 9 Сојузен секретаријат за надворешни работи-претставништва, наместо износот: „22.859.533.000“ треба да стои износот: „22.809.533.000“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 9 февруари 1987 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за промена на Номенклатурата на Царинската тарифа, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/86, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Во точка 1 одредба под 11 став 2 покрај бројот: „12“, на обете места, треба да стои ѕвездичка.

Во одредбата под 12, по знакот точка и запирка треба да стои бројот: „5“.

Во одредбата под 17, покрај бројот: „10“ и бројот: „15“ треба да стои ѕвездичка.

Во одредбата под 23 став 1, покрај бројот: „15“, на обете места, треба да стои ѕвездичка, а во став 2, покрај бројот: „17“, на обете места треба да стои ѕвездичка.

Во одредбата под 25, покрај бројот: „15“, на обете места, треба да стои ѕвездичка.

Во одредбата под 27, покрај бројот: „16“, на обете места, треба да стои ѕвездичка.

Во одредбата под 28 став 1, покрај бројот: „16“, на обете места, треба да стои ѕвездичка, а по зборовите: „6) други“ треба да стои бројот: 16*“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 19 февруари 1987 година.

При извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за условите за применување на изворите на јонизирачки зрачења во медицината, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/86, се поткраднала долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА ВО МЕДИЦИНАТА

1) Во член 18 став 1 по зборот: „прегледи“ треба да стои зборот: „не“.

2) Во табелата 1:

- на 1180 страница кај „АОРТОАРТЕРИОГРАФИЈА“ во ознаката на радионуклидот наместо „99m-Тс“ треба да стои: „99m-Тс“;

- на 1181 страница кај Sc НА ХЕПАТОБИЛИАРНИОТ СИСТЕМ“ наместо „99m-Тс“ треба да стои „99m-Тс“, а во колона 1 наместо зборовите: Sc НА ТИРЕОДИДЕЈА“ треба да стои „Sc НА ТИРЕОДИДЕЈА“;

- 1183 страница во колоната на дијагностички постапки наместо зборовите: „БЕТА“-РАДИОМЕТРИЈА“ треба да стои „БЕТА РАДИОМЕТРИЈА“, на 1180, 1181 и 1182 страница за одделна дијагностичка постапка во колона 2 „радиофармацевтски препарат радионуклид“, за јод наместо ознаката: „J“ треба да стои ознаката „J“, и тоа: КАРДИОГРАФИЈА, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

ТЕСТ ЗА ТРОМБОЗА НА ВЕНИТЕ, наместо „125-I“ треба да стои: „125-J“

Sc СТАТИЧНА, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

ХЕПАТОГРАФИЈА, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

Sc НА ХЕПАТОБИЛИАРНИОТ СИСТЕМ, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

Sc НА ПЛУНКОВНИТЕ ЖЛЕЗДИ, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

ТЕСТ НА ФИКСАЦИЈА, наместо „131-I“ и 125-I“ треба да стои: „131-J“ и „125-J“

Sc НА ТИРЕОИДЕЈА, наместо „131-I“ и „125-I“ и „123-I“ треба да стои: „131-J“, „125-J“ и „123-J“

Sc НА НАДБУБРЕЖНАТА ЖЛЕЗДА, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

ВОЛУМЕН НА КРВ И ПЛАЗМА, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

ПЕРФУЗИОН НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ Sc, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

РАДИОРЕНОГРАФИЈА, наместо „131-I“ и „123-I“ треба да стои: „131-J“ и „123-J“

Sc НА БУБРЕГОТ ДИНАМИЧКА, наместо „131-I“ и „123-I“ треба да стои: „131-J“ и „123-J“

ЦИСТЕРНОГРАФИЈА, наместо „131-I“ треба да стои: „131-J“

3) Во табела 2:

- на 1183 страница во редот што се однесува на рбет, во колона 5 наместо бројот „400“ треба да стои бројот: „100“

и во последниот ред што се однесува на карлица, во колона 8 наместо бројот „26,93“ треба да стои бројот: „28,93“

Од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита. Белград, 12 февруари 1987 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА**

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Сима Савиќ, поранешен заменик на секретарот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

С. п. п. бр. 106
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА СЕРВИСОТ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ**

Се разрешува од должноста директор на Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи Синиша Корломановиќ, со 31 јануари 1987 година, поради истек на рокот на кој е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 107
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ**

За директор на Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи се назначува Милан Галовиќ, поранешен заменик на директорот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

С. п. п. бр. 108
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува м-р Драгољуб Барјактаревиќ, од должноста советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет, поради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 109
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ**

За помошник на сојузниот секретар за информации се назначува Здравко Чолик, досегашен главен и одговорен уредник на весникот Борба во Белград.

С.п.п. бр. 110
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се разрешува од должноста вицегувернер на Народната банка на Југославија д-р Тихомир Јовановски, со 15 февруари 1987 година, поради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 113
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија Методи Смиленски, со 31 јануари 1987 година, поради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 114
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Велимир Тадиќ, советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 115
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија Добрила Николаевиќ, со 31 јануари 1987 година, поради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 116
29 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од САП Војводина

– по повод четриесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во негувањето на театарската уметност и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Народно позориште „Тоша Јовановиќ” – Зрењанин.

Бр. 86
1 октомври 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Новинско-издавачка установа „Народна армија”.

Бр. 87
30 септември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Црна Гора

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ивановиќ Насто Здравко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гогоић Јована др Јанко, Костић-Пејовић Марка др Милица;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вукотић Наполеона др Веселин

Од СР Србија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ

Хаџагић Дервиша др Изудин, Јекић Љубисава др Миодраг, Кобиларев Владимира др Димитрије, Радојевић Синише др Владимир, Станисављевић Светолика др Боровије, Теодоровић Косте др Јован.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бјелобрк Шћепана Радослава, Тетковић Илије Слободанка, Деклева-Ђорђевић Душана др Јелка, Гајић Драгутина Миланка, Гарић Маријана Славка, Јовановић Милосава Љубиша, Крстић Војислава др Александар, Пламенац Славка Радмила;

- за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Курмазовић Станимира Иванка, Ристић Костадина Светислав, Турчинов Рената Мирко.

Бр. 88
7 октомври 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Чизмић Хасана Мехо, Друкер Отокара Јожа, Јокић Гаје Васо, Карабег Мустафе Мугдим, Кебо Хасана Алија, Керкез Миле Душан, Коктовић Гојка Здравко, Кузмановић-Роквић Илије Слободанка, Ликар Александра Богданка, Мостић Флоријана Нада, Оторовић Спасоја Анђелко, Уремовић-Швиџир Ивана Бранка, Вехаб-Селимовић Хусе Хасрета;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Будимир Јозо Божо, Ферушић Хасана Сеид, Хаџагић Ахмета Хамид, Хусарић Агана Авдо, Оро Гаје Славко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Андрић Марка Секула, Бадишевић Назифа Идриз, Бајић-Рађеновић Љубомира Нада, Чуревац Омера Адил, Делић Љубе Раде, Ѓалановић Цвике Цвијан, Ѓурашевић Крсте Милош, Екмечић Азиза Ешреф, Готговуша Мурата Ѓемалудин, Гргић Јозо Стипо, Халиловић Салима Мехмед, Хусић Мехмеда Расим, Јосић Ратка Мирко, Јовановић-Кимл Јосипа Милица, Карић Бехадера Аган, Лазовић-Ковачевић Тодора Зора, Мулалић Галиба Мухамед, Петричевић Цвијетина Душан, Рашидовић Касима Мунир, Стојановић Пере Мирко, Шпуран Милана Ристо, Штака Јове Сретко, Тепић Алексе Чедомир, Тркуља Дмитриро Перо, Варешевевић Мује Салих, Вигњевић Николе Чедомир, Вишњевац Ристе Славко, Вук Хамида Алија, Вуко-сављевић Васкрсије Предраг, Зјајо Ѓамила Тахир, Зорић Бранка Марко, Ждрале Владе Здравко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Абаз Суље Назир, Беванда Илије Анто, Болесников Јована Сретко, Церић Заима Есад, Филиповић Хрвоја др Мирослав, Ѓњатић Неделка Витомир, Горушановић Редџа Ибрахим, Јегдић Тодора Рајко, Кебљић Гојка Стеван, Крешчић Стјепана Мијо, Лиздек Милоша Крсто, Ловрић Ивана Милан, Мишић Рашида Фуад, Модрић Сулејмана Суљо, Омазић Рифата Мидхат, Остојић Бошка Мирон, Томић Момчила Душко, Тубић Рајка Ристо;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абаза Сулејмана Смајо, Аћимовић Митра Миленко, Ахаџ Мије Антон, Алибеговић Ахмета Мухамед, Алтић Есада Рашида, Андрић Милан Ристо, Арамбашић Грге Анто, Атиковић Салиха Захид, Бајагић Раде Михајло, Бајић Душана Борислав, Бајић Митра Душан, Бајић Марка Стево, Бањановић Хусеина Нусрет, Бећировић Мустафе Мехо, Беговић Алије Азим, Бјелановић-Беџић Мехе Мунџа, Благошевић Драгутина Радомир, Бодрожић Петра Ѓорђе, Божановић Симе Борислав, Божич Пере Бранка, Божич-Кнежевић Миленка Наталија, Бурековић Мухарема Ибрахим, Цвијетичанин-Чангаловић Неделка Бранислава, Челић Душана Ненад, Ѓустовић Дервиша Салко, Чекић Ивана Мартин, Чичић Ѓамила Изет, Ѓапић Божидара Антон, Делић-Драгосављевић Мујаге Хаснија, Делимуштафић Агана Шахин, Ѓуканић Ѓорѓа Бранислав, Фицовић Иво Бранимир, Филиповић Јерко Владимир Грвијић-Кураица Симо Радмила, Хаџаџевић Маља Бајрам, Хаџић Хасе Салих, Халиловић Ѓамила Рамиз, Халваџија Мехо Омер, Харачић-Курић Наима Ѓемила, Хошић Теуфика Мурис, Хондо Зулфо Салко, Хрвач Митра Данило, Хуремовић Халила Ибрахим, Хусеинбеговић-Ѓушић Халила Хаџа, Ивић Вид Ѓуро, Јанков Радивоја Мирјана, Јањић Мирка Јозо, Јарош Рудолфа Чедомир, Јелић Николе др Станко, Јолдић Хасана Бахрија, Јошило Данила Жарко, Јовановић Крсто Богољуб, Јовановић Драгољуба Радмир, Јовановић Станка Саво, Јовианић Живка Живојин, Јовичић-Пекић Недје Цвија, Кајзер Рудолфа Влатко, Калмар-Хадровић Бајрама Енвера, Каменица Латифа Шериф, Каравдић Мујеге Ибрахим, Каршић Селима Хасан, Кеќеровић Симо Боро, Курајица Младена Бојан, Кликовац Благо Стојан, Ковачевић Бошка Војислав, Куртовић Мухомута Јусуф, Кушић Мехмеда Мухамед, Куваћ Лазара Саво, Кузмановић Јакова Мирко, Лабишић-Баричанин Ѓорѓа Милка, Лаловић Радомира Мијат, Латифагић Османа Садик, Латиновић Петра Марко, Летица Мијо Иван, Лукић Душана Богољуб, Лукић Петра Мирко, Мандић Ѓукана Божо, Мандић Петра Ѓорѓо, Мандић Ѓуро Никола, Марјановић Николе Маринко, Маркић-Ѓабри Иринеја Ана, Приморац-Маркић Боже Веселка, Марковић Хашима Расема, Мартиновић Анте Јурај, Мартић Луке Раде, Матковић Петра Јефто, Месић Хусе Хусеин, Мијатовић Нике Илија, Мишић Косте Милан, Милинковић Мирка Радован, Миљановић Јове Милан, Морача Обрада Слободан, Мрќва Омера Салко, Мујезиновић Хасана Вахид, Мујић Алије Мехмедалија, Муминовић Ахмета Шабан, Муратовић Мије Хасан, Мунџић Вељка Ројин, Настић Марка Вла-

димир, Нуић Јуре Јосип, Обрадовић-Јогић Мустафе Сабиха, Остојић Јове Богдан, Пајић-Лужајић Николе Ксенија, Пало Хрустема Ибрахим, Пандур Салко Салко, Пашић Бешо Фахрудин, Патковић Смаила Фадил, Пејичић Илије Станко, Пекић Мато Блаж, Пилић Васка Невенка, Пинтол Дерве Ибро, Поповић-Мирић Новака Милка, Поповић Радована Славко, Пранчић Јозе Маријан, Пушкаревић Селима Исмет, Рахмановић Јусуфа Хајрудин, Гамић Мурата Дурсум, Рашић Реје Јозо, Рекић Јусуфа Мухарем, Рокић Петра Љубомир, Рољић Бранка Илија, Сабљаковић Сулејмана Фарида, Сакић Хамида Ѓазим, Селић Панта Бошко, Селимић Хилме Хазим, Семић Мехе Алија, Синан Сами Сермет, Станић Станка Стојан, Станишић Анђелка Јовиша, Стефановић Добривоја Божидар, Стевановић Станка Радислав, Стјепановић-Јосић Јосипа Невенка, Стојишић Саве Данило, Ступар Станка Лазо, Суботић Тана Велимир, Сунарић-Памић Василија Олга, Шагољ Иво Мирко, Шаќота Максима Александар, Шантић Марка др Жарко, Шарац Мустага Ахмет, Шаран Хамзе Ферхат, Шертовић Касима Омер, Шќобо Јове Реља, Шошкић Милије Божидар, Табаковић Салиха Емсија, Топаловић Ибрахима Бевад, Турањанин Ристе Љубан, Ватрењак Мухамеда Мехмед, Велић Абдулаха Есад, Витић Јанка Ранко, Вранић-Лепетић Анто Анкица, Вукчевић Васо Божидар, Вукичевић Јосифа Јован, Вуковић Михајла Спасоје, Замбони Јосипа Антон, Золак Пане Лако, Звонко Стојана др Томислав, Зукић Хамида Сабрија;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успесите во подигањето на военно-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани.

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Локанчевић Јована Милорад;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бећировић Суље Хасан, Ѓекић Омера Марсија, Чаћеновић-Папић Филипа Зорка, Ѓукић Душана Остоја, Хускић Асима Ибрахим, Кучевић Ѓибо Исмет, Лукаћ-Кавер Фрање Марија, Мехић-Јордановић Лутве Физа, Панић-Шќорић Момчила Босилќа, Пожар-Ружић Перо Мирјана, Равлић Ивана Јозо, Ристић-Гавран Мирка Весна, Рожић Мате Илија, Стакић Стаке Јово, Ступар Николе Марко, Вила Алије Хасан, Загорац-Росић Данила Добрила,

- за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ађић Драгутина Драган, Арнаутовић Онера Неђиб, Бешлагич-Чајнић Мунибе Ашида, Бркић Авде Рефик, Балта Арсе Милорад, Баровић Јована Крсто, Богатинов Ристо Томе, Бојовић Миливоја Никола, Боснић Ѓурѓа Боса, Ѓрнчало Миралема Хилмо, Ѓосић Петра Бошко, Ѓубара-Ѓвозденовић Раде Нада, Ѓуровић Асима Расим, Чаушевић Адема Сафет, Чустовић Насуфа Ахмет, Диздаревић Мустафа Златко, Дорић Сефкет Фуад, Дујић Анто Драго, Дурмић Ешрефа Ирфан, Голијанин Душана Растин, Хабеншус Славка Влатко, Халилагич-Карић Мехо Мевла, Хускић Мује Ѓазим, Јаковљевић Николе Грујо, Јањић Стојка Владо, Јокић Данила Симо, Јовановић Саве Милутин, Јовић Уроша Лазар, Карамехмедовић-Рамић Бећира Сабина, Кљенак-Реџић Назифа Бисера, Ковач Саве Милорад, Круљ Николе Гојко, Кубат-Јапић Хасана Асима, Милош-Франк Фрањо Елизабета, Миошић Пашка Невен, Муратчауш Мустафа Субхија, Музаферија Таиба Неѓад, Новаковић Ѓукана Драго, Омергић Јазе Сабахудин, Османовић Хасана Ибро, Османовић Назифа Салко, Пандуровић Јове Милорад, Пејић Будимира Радослав, Половина Михајла Петар, Прљача Едхема Маѓбула, Раденовић-Хациахметовић Шерифа Есма, Радуловски Јосипа Крешимир, Ристић Ѓвјетка Ратко, Сантрач Гојка Никола, Савичић-Гарић Теодора Јелена, Сладаковић Милоша Милан, Смајић Мехе Шабан, Стојкић Среће Слободан, Шабановић Расима Мухамед, Шарчевић Пере Звонимир, Шќета-

-Хаћикарић Ибрахима Ѓевахира, Шекић Адема Сеад, Шќрелић Бранка Момчило, Таљић Авдо Сејфо, Тесла Михајла Фрањо, Томић-Микулић Миле Борка, Томић Пере Бранко, Томић-Ѓепавчевић Миље Рајќа, Ѓвицо Халида Мустафа, Венени Викторија Томислав, Витковић Милана Млаѓен, Зуко Зејнила Зајќо, Жижић Милоја Дамјан, Жупић Стевана Душан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Синановић Халила Исмет.

Бр. 89

10 октомври 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влаќковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Македонија

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Боболков Илија Јован, Ѓимревски Милан Киро, Јованоска Глигор Љуба, Михајловска-Хаџић Мушан Зага, Милошев Ѓорѓи, Митевски Стојан Станко, Поповски Крум Радмило, Талевски Јован Павле, Тасевски Манасија Костадин, Ташев Ташов Киро, Тодоровски Димо Мирослав;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Канински Христо Илија, Катранџиски Лазар Иван, Станкоски Методиов Венче;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Абди Сефер Шаип, Алексоски Роберт Митре, Андоновски Ристо Борис, Андреевска-Ѓуцуловска Захари Јорданка, Ангелов Лазар Илија, Ангелов Тодор Ванчо, Апостоловски Роман Никола, Балић-Спировска Борис Цветанка, Барабашки Петре Киро, Башески Орданов Драгољуб, Бојков Тодор Јанко, Бошевска-Вејановска Трајко Олга, Бутлеска-Ѓетреска Вејан Киска, Донкова Коста Вера, Ѓеорѓиевски Бојков Душан, Ѓидров Јордан Методи, Ѓидров Јордан Ристо, Ефтимова Коста Фаница, Гицев Стојан Трајан, Хаџи-Ѓошев Ефтима Стојан, Исмаили Гафур Сами, Иванова-Волчева Иван Гунќа, Иванова-Ефтимова Милан Слободанка, Јакимовски Иван Александар, Јовева-Појразова Андон Добрила, Карамешиновски Спасе Никола, Китановски Ѓенадија Стојан, Котевска-Марковска Цвета, Котевски Никола Злате, Крстевски Ѓорѓи Борис, Крстевски Сандев Иванче, Куќески Бојин Киро, Кузмановски Ѓорѓи Милан, Мадоска Божинов Перо, Малинков Благоја Симеон, Митревски Миле Трајан, Нестороска-Ѓоцомено-

ва Ђорѓи Верка, Петрушевски Серафимов Ѓорѓи, Николовски Климе Ђорѓи, Николовски Крсто Спасе, Павлов Димче Јаким, Радовић-Китанова Васил Маргарита, Ристоски Боре Најдо, Сарафимов Спирос Ђоре, Сарафимовски Теодосов Раде, Симоновски Васил Михаило, Сотировска-Сирвини Лазар др Марија, Спасовска-Данилова Филип Надежда, Спасовски Денко Стојко, Србиноски Иван Стојмир, Стоилев Тодор Петар, Стојановски Томе Ташо, Стојчевски Ацев Здравко, Шошковски Нофе Сотир, Теохаров Николов Михаил, Трајкова-Тодорова Доне Елена, Трајковски Атанас Миле, Великовски Крстев Томе, Завојчески Андон Илија, Здравевски Владимир Светомир, Зографски Андреја Трајко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Асамбелевски Никола Бошко, Чавдар Јаким др Кирил, Костовски Трајко Стојче, Крстевски Владимира Крсто, Проевски Михајло др Јован, Теговски Петре Михајло, Точко Никола Милчо, Тренкоски Крстев Владимир, Ваити Исмаил Андураман, Закоски Атанас Тихомир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абас Демир Мухтар, Алајгоев Ванчо Тодор, Антовски Анѓелко Стојко, Араников Наке Димитар, Атанасовски Петар Владимир, Банцов Танас Никола, Барутчиска-Бочварска Димитар Зорица, Биковски Кирос Глигор, Бораниски Тодор Димитар, Бошковски Благоја Драгољуб, Божијанов Гоце Дончо, Божинковец Ђоше Пантелеј, Бугарић Фадил Решеф, Џуцевски Симо Љубин, Чавлески Ристо Љубомир, Чиков Дине Михаил, Чилиманова-Христова Иван Милица, Дабижа-Ананиеска Душан-Верица, Димитров Спасе Кирос, Димитров Никола Мирослава, Димовски Славко Димитрије, Дулић-Јовановска Радован Благородна, Ђорѓиеска-Тупарова Крум Вера, Ђорѓиновски Апостол Љубомир, Ђошев Стојан Петар, Ђибулов Гоце Ванчо, Џидров Никола Александар, Емин Осман Салајдин, Филева-Гелеска Младенова Руска, Филевски Димо Спасе, Филиповски Столе Славко, Гачев Диме Васил, Гаговски Климе Томе, Гавриловски Тодор Блаже, Георгиевска-Милевојевић Живојин Верица, Георгиев Костадин Атанас, Грич Адолф Марија, Грујоски Благоја Димитар, Харизанов Атанас Томе, Христов Јован Александар, Илић Стојилко Славолуб, Илиев Јованов Васил, Илијевски Јандре Перо, Илиоски Владо Мито, Иваноски Ивана Марко, Ивановска-Панова Спасо Љубица, Јакова-Салтирова Илија Бранка, Јанески Јордан Коста, Јаневски Трајко Владо, Јонуз Неби Џевдет, Јордановски Мино Андреја, Јошевски Никола Мирче, Јовановски Илиев Диме, Јовески Генадија Ратко, Камческа Петар Добривој, Кировска-Цветковић Благоја Драгица, Кокотова Миле Миленка, Корча Рашит Муцахит, Костуранов Мито Душко, Ковачевић-Јовановска Томова Олга, Ковачевић Благоја Пантелије, Кулулим-Темелкова Никола Фанија, Мариновски Боге Боро, Марковски Тодор Михајло, Маслов Јоне Никола, Милановић-Макасчиева Иван Стојна, Милев Владо Кирос, Мирческа Петре Богданка, Ноцевски Стојан Илија, Насев Ване Васил, Настов Сотир Тодор, Неби Хамди Фадил, Нечовски Михаил Михајло, Неделковић Станоје Драги, Нетков Доне Михајло, Николова Стојан Драгица, Николовски Трајко Томислав, Нушков Димитар Крсте, Павловски Мире Атанас, Павловски Данаил Стојан, Павловски Ангел Томислав, Петрески Радисав Боривоја, Петрески Аце Кирил, Петрески Борис Кирос, Петроска-Гогушевска Гогуш Мирјана, Петров Ивтим Кирос, Петровски Борис Ратко, Петровски Смиле Ристо, Петровски Крсто Трајан, Пилатов Коцев Благој, Платников Петар Виктор, Поповска-Несторова Нико Уранија, Попова-Трендафилова Агир Ленче, Поповски Јосиф Васил, Пулупоски Крсте Кирос, Рибароска Методија Вера, Ристоски Никола Борис, Ристов Гелов Трајко, Ристовски Цене Симеон, Сајковски Цветко Сајко, Секуловски Христо Сотир, Скендероски Скендер Веап, Соколова-Санева Михаил Наталија, Стаменов Серафим Димитар, Стефаноски Наум Силјан, Стоилковић Ѓорѓи Жарко, Стојковски Тасе Љубе, Стојменовски Душан Јове, Шабан-Ислам Адем Исмије, Шалев Иван Димитар, Ширкоски Михајло

Никола, Штрков Тодор Јордан, Шулески Ђенко Блаже, Таневски Мирче Драган, Тодоров Николе Гане, Тодоров Пандев Васил, Тошевски Стојан Борис, Трајковски Вело Васо, Тренкоски Милош Столе, Трифуноски Панко Кирос, Трпчевски Спасо Благоја, Туфекчиев Наѓе Кирил, Велинов Миленко Ванѓел, Витанов Петар Томе, Зафировски Панов Кирос, Здравковски Ђорѓи Милош;

- за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алимоски Амитов Емчо, Ангелов Таше Максим, Аврамоски Војне Божин, Бачев Андон Јован, Бекиров Азис Нијази, Болевски Благо Никола, Бојациев Трајчо Ангел, Божинова-Ђорѓиева Драгица, Чичевски Петар Димитар, Деспотов Илија Петар, Деспотовић-Предоевић Саво Радмила, Ђорѓијев Мите Страхил, Ђошев Бошко Милан, Ђуровски Ево Благоја, Елефтеријадиќ Стилијанос Петрос, Илиев Коле Милутин, Инџекарова-Стрчкова Милан Цвета, Јаковчевски Игно Никола, Јорданов Славко Коце, Јордановски Љубомир Владимир, Јосифоски Смило Коста, Јовева Никола Марика, Јузевски Живко Кице, Костадиновски Тодор Панче, Кралев Тодор Панче, Крстевски Цветан Борис, Кузевски Ставре Томе, Маџункова-Панова Димитар Катица, Манасиев Коце Симеон, Марковски Павле Стојан, Милосавлевић Саве Милорад, Митевски Михајло Драган, Наумов Петар Љубомир, Николоска-Конеска Спасе Цена, Николова Кирил Мирослава, Николовски Панчо Станојко, Патракалиев Петра Методи, Петровски Димче Борис, Ристески Ђорѓија Борис, Спиркоски Петре Милан, Стојанова-Маткова Славчо Љубица, Стојковски Стојко Благој, Шопов Тоде Ладе, Тасеска Леон Пера, Трајчев Мите Добре, Трајчевски Зафир Панче, Трајковски Гоце Јордан, Трендафилов Ристо Трајко, Васовска-Божинова Петко Цвета, Васовски Спирос Милорад, Веселинов Марко Милан, Зафировски Трајко Тома;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ацковић Чедомир Миле, Андонова Петре Љиљана, Антовски Душан Симеон, Апостоловски Гого Борис, Арнаудоски Стојан Васко, Барандовска-Чачорова Јордан Благородна, Белчева-Хаджиева Климе Виолета, Бојациева Методи Иванка, Бошковска-Дамјановска Стојче Верка, Бурева-Андреић Обрад Милица, Цветановски Ѓиро Стојан, Цветановски Младен Тане, Дамчески Ђоре Ордан, Ђорческа-Баракоска Димитар Десанка, Ђорѓијев Коле Ђорѓи, Евроска-Маџарова Славе Мимоза, Грижоски Кирос Методија, Гроздановски Ристо Васил, Ивановска-Ивановска Александар Оливера, Јанеска-Маркоска Кирил Орденка, Јанков Никола Александар, Јосимовски Паун Стојан, Јовановска Ѓирко Мирјана, Јовић-Талеска Кирос Павлина, Кершманц Ёрден Акиф, Костојчиноски Борис Живко, Костов Спасо Петар, Костова Борис Соња, Котевски Стојче Круме, Крстевски Крсте Анѓелко, Кувенџиева-Каневчева Димитриј Цанка, Лазова-Серафимовић Јаким Благоица, Лимани Сабри Нијази, Малинов Костадин Димитар, Михајлова-Милева Стојан Радмила, Наумова-Ристовска Димитар Љилјана, Наумовска-Танческа Љубомир Ратка, Нешова-Зафирова Методија Вера, Николоски Петре Лазе, Новоска-Силјановска Митре Тана, Партинов Владимир Костадин, Пиперевска-Трајкова Мијалче Марика, Поповска-Чапуноски Нешко Олгица, Рашић Светозар Властимир, Ристемоски Адем Џевдет, Ристески Тренко Иван, Ристовска-Наѓева Петар Зора, Радинкова-Трајковска Санде Тодорка, Спасовска-Лазаревска Милош Загорка, Спировски Заге Крсте, Споа-Илиева Методија Павлина, Србиновска-Мицевска Михајло Виолета, Стојаноски Стојан Борис, Стојанова-Димитрова Слободан Драгица, Стојановски Илија Ставре, Стојковић Николе Љиљана, Тасев Блаже Јован, Тасевска-Спасевска Васил Нада, Трајковски Војне Илија, Трајковски Васил Алексо, Тулевска-Кушевска Перо Ружа, Тутеска-Димеска Рампо Цветанка, Витларов Никола Најден, Вречко-Трајкова Илија Загорка, Замановски Живко Коста, Згоњанин-Џакић Слободан Виолета;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Чакоски Коста Климент, Николоски Ило Ванчо, Стефаноски Јаким Стефан, Жупаноски Ристо Лазо.

Бр. 90
17 октомври 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
167. Одлука за распишување на дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Македонија	277
168. Одлука за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка, односно при определување на царинската стапка „слободно“ на увозот на опрема	277
169. Одлука за утврдување на магистралните патишта и на главните железнички пруги на кои можат да се основаат царински зони	278
170. Одлука за утврдување на височината на надоместот за исчезнување или оштетување на предмети кај угостителска остава	278
171. Решение за дополние на Решението за утврдување на Списокот на опојни дроги	278
172. Правилник за метролошките услови за мерни плочи од леано жезезо	279
173. Правилник за метролошки услови за мерни плочи од природен твррд камен	282
174. Правилник за условите за формирање на лаборатории за преглед на часовници за паркирање на возила	284
175. Правилник за дополние на Правилникот за метролошките услови за манометри за мерење на притисокот во пневматици	285
176. Правилник за метролошките услови за радијациони пирометри	285
177. Правилник за југословенскиот стандард за радиокомуникации	286
178. Правилник за југословенските стандарди за цевки и спојни делови од леано жезезо за канализација	287
179. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за огноотпорен материјал	287
180. Правилник за југословенските стандарди за топовалани и ладнообликувани челици	288
181. Правилник за југословенските стандарди за бичена граѓа	288
182. Правилник за југословенскиот стандард за топлотна техника во градежништвото	289
183. Правилник за југословенските стандарди за графички симболи за примена во електричните шеми	289
184. Правилник за југословенските стандарди за електрична опрема на индустриски машини	290
185. Правилник за југословенските стандарди за алат и прибор	290
186. Правилник за југословенскиот стандард за енергетски брикети од лигноцелулозен материјал	290
187. Правилник за југословенскиот стандард за дрвени отпадоци во шумарството и во преработката на дрво	290
188. Правилник за југословенските стандарди за плочи иверици	291
189. Правилник за југословенскиот стандард за нумеричко управување со индустриски машини	291
190. Правилник за југословенските стандарди за енергетски трансформатори	291
191. Правилник за југословенскиот стандард за електрични апарати за домаќинството	292
192. Правилник за југословенскиот стандард за инсталациони изолирани спроводи и со изолација од силиконска гума	292
193. Правилник за југословенските стандарди за жица за намотки	292
194. Правилник за југословенските стандарди за металграфски испитувања	293
195. Правилник за југословенските стандарди за руднички транспорт	293
196. Правилник за југословенскиот стандард за електромедицинските уреди и опрема	293
197. Правилник за југословенскиот стандард за сигнал-генератори	294
198. Правилник за југословенските стандарди за нисконапонски расклопни апарати за управување	294
199. Правилник за југословенските стандарди за електрични детонатори	294
200. Правилник за југословенските стандарди за ќелиест бетон	295
201. Правилник за податоците што ги содржи пресметката на извршените инвестициони работа во странство	295
202. Правилник за определување кои предмети кои се сметаат за сите инвентар и за начинот на надоместување на вредноста на ситниот инвентар	298
203. Правилник за критериумите за упатување на осигуреници на СФРЈ заболени од малигни заболувања заради лекување во странство	299
204. Решение за спроведување на статистичкото истражување Годишен извештај за цените на туристичките аранжмани	300
205. Упатство за дополние на Упатството во кои случаи и под кои услови нема да се уплатува обезбедувањето од член 310 на Царинскиот закон	300
Одлука за оценување на уставноста на Наредба за начинот на формирање на цените за m ² станбена површина	300
Исправка на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1987 година	301
Исправка на Одлуката за промена на Номенклатурата на Царинската тарифа	301
Исправка на Правилникот за условите за применување на изворот на јонизирачките зрачења во медицината	301
Назначувања и разрешувања	302
Одликувања	303

